



# СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830  
Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
CAN 81

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 80802 603-19644

Петок, 26 декември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 70

ГОД XXXVI

Цена на овој број е 30 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1056.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО НОВИ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ РЕЗУЛТАТ НА ДОМАШНАТА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И РАЗВОЈНА РАБОТА**

1. Како нов производ во смисла на оваа одлука ќе се смета производот:

1) што порано не постоел на југословенскиот пазар од домашно производство;

2) што во домашното производство како пронајдок е заштитен со патент врз основа на закон;

3) кај кого битно е променета припадноста на определена технолошка групација од истородно производство или ако со тој производ се воспоставува потполно нова технолошка групација од истородно производство;

4) што претставува потполно нов модел или нова посебна креација во однос на постојните производи;

5) кај кого во однос на постојните производи постои битно нова специфична намена или значителни отстапувања во поглед на составот на суровините, надворешните димензии, тежината, заштитата, намената, функционалноста, употребната вредност, нивото на техниката и др.

Не се смета за битно изменет производ само измената во пакувањето, начинот на полнењето, бојосувањето, помалата измена на димензиите или на други надворешни обележја и сл.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирањето на цените на новите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 639

19 септември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

1057.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), на предлог на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ**

1. Стапките на придонесот за додатокот на деца на воените осигуреници изнесуваат, и тоа:

1) 0,80% на основницата по која се пресметува придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на воените осигуреници за активните воени лица и корисниците на месечен паричен надомест;

2) 0,60% за исплатените пензии на уживателите на воени пензии.

2. Стапките утврдени во точка 1 од оваа одлука се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1981 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 640

18 декември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

1058.

Врз основа на член 54 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ДО КОЈ ВО ЈАВЕН СООБРАКАЈ КЕ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ МЕРИЛАТА СО КОИ СЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ ВО МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА**

1. Мерилата што се наоѓаат во употреба во јавен сообраќај, а со кои се врши мерење во мерните единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата, можат да се употребуваат во јавен сообраќај до 31 декември 1980 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во јавен сообраќај можат да се употребуваат и по 31 декември 1980 година мерилата што ги испол-

Нуеаат проишаните метролошки услови и кои имаат табели што го даваат споредбениот однос помеѓу мерната единица во која мерилото мери и соодветна мерна единица предвидена со Законот за мерните единици и мерилата, под услов, согласно со одредбата на член 39 од Законот за мерните единици и мерилата, да не се утврди дека тие мерила повеќе не одговараат на потребите на јавниот сообраќај.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 638

18 декември 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

1959.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НА ВРЕДНОСТА НАСТАНАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Наредбата за начинот и постапката за правдање на разликите на вредноста настанати во работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 63/79), во точка 2 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, пријави за настанатите разлики при извозот на стоки на консигнациони складови во странство, организациите на здружен труд се должни да и поднесат на банката во рок од 90 дена од денот кога конечно е утврдена разликата.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

2. Оваа Наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6027/2

12 декември 1980 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
инж. Петар Коѕиќ, с. р.

1960.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78 и 35/89), сојузниот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

#### ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај Службата на општественото книговодство на кои

ќе се врши уплата на приходите, на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и нивниот распоред, како и начинот на известување на корисниците на тие приходи.

### I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

#### 1. Данок на доход и од личниот доход на работниците

1. Данокот на доход се уплатува:

1) на сметката бр. 840-1104 — Републички, односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-1125 — Републички, односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-1130 — Општински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 840-1146 — Општински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 840-1151 — Посебен данок на доход за интервенции во определени области, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

6) на сметката бр. 840-1167 — Посебен данок на доход за интервенции во определени области, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството.

На сметките под 5 и 6 став 1 од оваа точка се уплатува и дополнителниот данок на доход како и другите облици на данок на доход што се воведени за интервенции во определени области.

2. Данок од личниот доход се уплатува:

1) на сметката бр. 840-1200 — Републички, односно покраински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-1216 — Републички, односно покраински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-1221 — Републички, односно покраински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-1237 — Општински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-1242 — Општински данок од личниот доход на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-1258 — Општински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се уплатува данокот од личниот доход од страна на обврзниците на тој данок, без оглед дали тој се пресметува според редовна или посебна стапка.

3. Данокот од личниот доход што се плаќа во паушален износ, се уплатува на сметката бр. 840-1263 — Данок од личниот доход на работниците што се плаќа во паушален износ.

4. Данокот од личниот доход од самостојно вршење на дејност се уплатува:

1) на сметката бр. 840-1307 — Данок од личниот доход од самостојно вршење на земјоделска дејност (на приходи од шуми и др.), што се пресметува во процент, а не според катастарскиот приход и фактичниот доход;

2) на сметката бр. 840-1403 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

3) на сметката бр. 840-1419 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

4) на сметката бр. 840-1424 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

5) на сметката бр. 840-1445 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

6) на сметката бр. 840-1450 — Републички, односно покраински данок од личниот доход од авторски права;

7) на сметката бр. 840-1466 — Општински данок од личниот доход од авторски права.

## 2. Давоци на промет на производи и на надомести за вршење услуги

5. Основниот данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2010 — Основен данок на промет на производи (тар. број 1);

2) на сметката бр. 840-2101 — Основен данок на промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2);

3) на сметката бр. 840-2117 — Основен данок на промет на тутунски преработки (тар. број 3);

4) на сметката бр. 840-2122 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4, освен на промет на производи од тој тарифен број што е извршен на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

5) на сметката бр. 840-2133 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4 испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-21184 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4 испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2143 — Основен данок на промет на алкохол-етанол (тар. број 5);

8) на сметката бр. 840-2159 — Основен данок на промет на патнички автомобили (тар. број 6);

9) на сметката бр. 840-2026 — Основен данок на промет на производи (тар. број 7);

10) на сметката бр. 840-2031 — Основен данок на промет на производи (тар. број 8);

11) на сметката бр. 840-2047 — Основен данок на промет на производи (тар. број 9);

12) на сметката бр. 840-2052 — Основен данок на промет на производи (тар. број 10);

13) на сметката бр. 840-2068 — Основен данок на промет на производи (тар. број 11 став 1 точ. 1 до 18 и 20);

14) на сметката бр. 840-2164 — Основен данок на промет на лекови (тар. број 11 став 1 точка 19);

15) на сметката бр. 840-2073 — Основен данок на промет на производи (тар. број 12);

16) на сметката бр. 840-21100 — Основен данок на промет на производи, на прометот остварен од вршење на самостојни дејности што не се разрежува во годишен износ;

17) на сметката бр. 840-2089 — Основен данок на промет на производи наплатен за производите што Југословенската народна армија ги набавува и увезува за свои потреби;

18) на сметката бр. 840-2094 — Основен данок на промет на производи наплатен при увозот на производи.

На сметките под 1 до 18 став 1 од оваа точка се уплатува основниот данок на промет на производи за производите опфатени со соодветните тарифни броеви на Тарифата на основниот данок на промет, што е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 23/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80 и 63/80).

6. Посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2203 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според општа стапка, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-22204 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според општа стапка, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

3) за сметката бр. 840-22001 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

4) на сметката бр. 840-22017 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

5) на сметката бр. 840-22022 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-22038 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2213 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

8) на сметката бр. 840-22225 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2227 — Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметката бр. 840-22230 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолните пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметката бр. 840-22108 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителските дуќани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметката бр. 840-22197 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

13) на сметката бр. 840-22043 — Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохол-етанол.

7. Посебниот републички, односно покраински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2255 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружен труд како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-2260 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица во месечни рокови;

3) на сметката бр. 840-2276 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на услуги;

4) на сметката бр. 840-2281 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа;

5) на сметката бр. 840-22181 — Посебен републички, односно покраински данок на надомести за услуги на менижни кредити.

8. Посебниот општински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2304 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според општата стапка, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-23173 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според општата стапка, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

3) на сметката бр. 840-23201 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

4) на сметката бр. 840-23217 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

5) на сметката бр. 840-23222 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-23238 — Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според пониска стапка од општата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2325 — Посебен општински данок на промет на моторни возила што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

8) на сметката бр. 840-23189 — Посебен општински данок на промет на моторни возила што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2393 — Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителските дуќани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметката бр. 840-23194 — Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметката бр. 840-23105 — Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметката бр. 840-23168 — Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

13) на сметката бр. 840-23243 — Посебен општински данок на промет на алкохол-етанол.

9. Посебниот општински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2351 — Посебен општински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружен труд како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-2367 — Посебен општински данок на надомести за услуги што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица во месечни рокови;

3) на сметката бр. 840-2372 — Посебен општински данок на надомести за услуги од граѓаните и граѓанските правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на услуги;

4) на сметката бр. 840-2388 — Посебен општински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа.

10. Данокот на промет на недвижности и права се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2400 — Данок на промет на недвижности и права, од општествените правни лица;

2) на сметката бр. 840-2416 — Данок на промет на недвижности и права, од граѓаните.

### 3. Даноци од странски лица

11. Даноците од странски лица се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-2715 — Данок на добивка на странски лица, остварена по основ на вложување средства на странски лица во домашна организација на здружен труд заради заедничко работење;

2) на сметката бр. 840-2720 — Данок на добивка на странски лица, остварена со изведување на инвестициони работи;

3) на сметката бр. 840-2736 — Данок на приход на странски лица остварен од превоз на патници и стоки.

4. Данок на приходи од имот и имотни права, данок на имот и данок на вкупен приход на граѓани

12. Данокот на приходи од имот и имотни права, данокот на имот и данокот на вкупниот приход на граѓаните се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2507 — Данок на приходи од имот и имотни права;

2) на сметката бр. 840-2512 — Данок на имот;

3) на сметката бр. 840-2528 — Данок на добивки од игри на среќа;

4) на сметката бр. 840-2533 — Данок на наследство и подароци;

5) на сметката бр. 840-2549 — Данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и на комби-возила;

б) на сметката бр. 840-2603 — Данок на вкупен приход на граѓаните.

На сметката под 1 став 1 од оваа точка се уплатуваат сите даноци по основ на остварени приходи од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот на приходи од зградите.

На сметката под 2 став 1 од оваа точка се уплатуваат сите даноци на имот и имотни предмети (данок на згради, данок на други имотни предмети и сѐ).

На сметката под 3 став 1 од оваа точка се уплатува данокот на добивки од игри на срска остварени од страна на граѓаните.

Во сите други случаи во кои обврзаниците на тие даноци се задолжуваат во годишен износ, даноците на приходи од имот и имотни права и даноците на имот се уплатуваат на збирна проодна сметка (сметка бр. 846).

Даноците на непријавени приходи од имот и имотни права, на имот и на вкупен приход на граѓаните, утврдени со дополнителна постапка од надлежниот орган според посебен пропис, одисно постапка, се уплатуваат на сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка.

## 5. Такси

13. Административните такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3109 — Царински такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-3114 — Царински такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-3135 — Царински такси во готови пари, од граѓани и од граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-3140 — Конзуларни такси;

5) на сметката бр. 840-3156 — Други сојузни административни такси во готови пари;

6) на сметката бр. 840-3161 — Републички, односно покраински административни такси во готови пари;

7) на сметката бр. 840-3177 — Општински административни такси;

8) на сметката бр. 840-3182 — Републички, односно покраински такси на предмет на чапункари и копигари

На сметката под 7 став 1 од оваа точка се уплатува приходот остварен со продажба на општински административни такси и приходот од општински административни такси наплатен во готови пари.

На сметката под 8 став 1 од оваа точка се уплатува и приходот од такси што се плаќаат на увезени за здравствена состојба на животни.

14. Комуналните такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3205 — Комунални такси на престој во туристички места;

2) на сметката бр. 840-3210 — Комунални такси на фирма од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 840-3226 — Комунални такси на фирма, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

4) на сметката бр. 840-3231 — Комунални такси на фирма, од граѓаните и граѓанските правни лица;

5) на сметката бр. 840-3294 — Комунални такси за регистрација на моторни возила;

6) на сметката бр. 840-3247 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

7) на сметката бр. 840-3252 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

8) на сметката бр. 840-3268 — Комунални такси на други предмети за таксирање, од граѓани и граѓански правни лица;

15. Судските такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3301 — Сојузни судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-3317 — Сојузни судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-3322 — Сојузни судски такси во готови пари, од граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-3338 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-3343 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-3359 — Републички, односно покраински судски такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

7) на сметката бр. 840-3364 — Општински судски такси.

На сметката под 1, 2 и 3 став 1 од оваа точка се уплатува приходот од судски такси во готови пари, што ќе го остварат сојузните судови, а на сметките под 4, 5 и 6 на тој став — приходот од судски такси што ќе го остварат судовите на републиките и автономните покраини. На сметката под 7 став 1 од оваа точка се уплатува приходот од општински судски такси, продадени таксени вредносници и судски такси во готови пари.

## 6. Царини и посебни давачки

16. Царините, посебната царинска давачка, посебната царинска такса за увезени стоки и лежарината, се уплатуваат во корист на партијата на свидетната сметка бр. 845 на надлежната царинска управа, односно на Сојузната управа за царини. Приходите уплатени по тие основи царинарницата, односно Сојузната управа за царини ги распоредува:

1) на сметката бр. 840-4106 — Царина, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-4111 — Царина, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-4127 — Царина, од граѓани и од граѓанските правни лица;

4) на сметката бр. 840-4202 — Посебни такси на увезени стоки, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-4336 — Посебни такси на увезени стоки од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-4244 — Посебни такси на увезени стоки, од граѓани и од граѓански правни лица;

7) на сметката бр. 840-4309 — Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи;

- 9) на сметката бр. 840-4314 — Посебна давачка за израмнување на доночното оптоварување;
- 9) на сметката бр. 840-4335 — Посебна давачка за царинско евидентирање;
- 10) на сметката бр. 840-4340 — Лежарина за стоки сместени во царински магацини и стоваришта.

### 7. Приходи според посебни прописи

17. Паричните казни се уплатуваат:

- 1) на сметката бр. 840-5103 — Парични казни за царински прекршоци и парични средства добиени од продадени стоки;
- 2) на сметката бр. 840-5119 — Парични казни за стопански престапи, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 3) на сметката бр. 840-5124 — Парични казни за прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 4) на сметката бр. 840-5145 — Парични казни за сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 5) на сметката бр. 840-5150 — Парични казни за кривични дела, што ѝ припаѓаат на републиката, односно на автономната покраина;
- 6) на сметката бр. 840-5166 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат републичките, односно покраинските органи на управата надлежни за работите на приходите;
- 7) на сметката бр. 840-5171 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи на управата надлежни за работите на приходите;
- 8) на сметката бр. 840-5187 — Други парични казни што ѝ припаѓаат на општината;
- 9) на сметката бр. 840-5192 — Приходи остварени во постапка за утврдување потекло на имот;
- 10) на сметката бр. 840-6254 — Разлики во цената, одземени по решенија од надлежните републички односно покраински органи;
- 11) на сметката бр. 840-6275 — Разлики во цената, одземени по решенија од надлежните општински органи.

На сметката под 9 став 1 од оваа точка се уплатуваат паричните износи на средствата одземени од граѓани и паричните износи добиени со продажба на одземен имот во постапка за утврдување потекло на имот.

18. Данокот на средствата на заедничката потрошувачка се уплатува:

- 1) на сметката бр. 840-5215 — Данок на средствата на заедничката потрошувачка, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 2) на сметката бр. 840-5220 — Данок на средствата на заедничката потрошувачка, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството.

### 8. Приходи на органите на управата и други приходи

19. Приходите на органите на управата се уплатуваат на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата. На сметката бр. 845, односно на соодветната партија од таа сметка на надлежниот орган на управата, се уплатуваат приходите на органите на управата што тие ќе ги остварат со вршење на својата дејност.

Приходите уплатени во корист на сметката бр. 845, односно на соодветната партија од таа сметка, се распоредуваат:

1) на сметката бр. 840-6100 — Приходи на сојузните органи и организации;

2) на сметката бр. 840-61012 — Приходи на Сојузната управа за контрола на летањето од надомести за прелетување на воздухоплови;

3) на сметката бр. 840-6116 — Приходи на републичките, односно покраинските органи на управата;

4) на сметката бр. 840-6121 — Приходи на општинските органи на управата.

20. Другите приходи се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-6207 — Други приходи на федерацијата;

2) на сметката бр. 840-6212 — Други републички, односно покраински приходи;

3) на сметката бр. 840-6228 — Други општински приходи;

4) на сметката бр. 840-6249 — Укинати буџетски приходи на федерацијата;

5) на сметката бр. 840-62116 — Укинати буџетски приходи на републиките, односно автономните покраини;

6) на сметката бр. 840-62121 — Укинати буџетски приходи на општините.

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка, излегување на судови на терен, присилна наплата и сл.).

На сметките под 4, 5 и 6 став 1 од оваа точка се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во претходната и поранешните години, а во тековната година не е воведен соодветен приход.

## II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

### 1. Приходи на заедниците за здравство и здравствено осигурување

21. Придонесот за здравство и здравствено осигурување се уплатува:

1) на сметката бр. 843-16 — Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-21 — Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-37 — Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-42 — Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-58 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на земјоделците;

6) на сметката бр. 843-63 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-79 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметката бр. 843-84 — Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметката бр. 843-1905 — Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

10) на сметката бр. 843-107 — Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица.

## 2. Приходи на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување

22. Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се уплатува:

1) на сметката бр. 843-128 — Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-133 — Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-149 — Придонес од личниот доход на работниците за пензиско и инвалидско осигурување, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-154 — Придонес од личниот доход на работниците за пензиско и инвалидско осигурување, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-175 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците;

6) на сметката бр. 843-180 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-196 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметката бр. 843-203 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметката бр. 843-112 — Придонес за пензиско и инвалидско осигурување, што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица;

## 3. Приходи на заедниците за детска заштита

23. Придонесите за детска заштита и за додаток на деца се уплатуваат:

1) на сметката бр. 843-219 — Придонес од личниот доход на работниците за детска заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-224 — Придонес од личниот доход на работниците за детска заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-432 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

4) на сметката бр. 843-448 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

5) на сметката бр. 843-245 — Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе

вработени кај граѓани што самостојно вршат дејности кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 843-801 — Придонес за детска заштита што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица;

7) на сметката бр. 843-1910 — Придонес за детска заштита што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

8) на сметката бр. 843-250 — Придонес од доходот за додаток на деца, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

9) на сметката бр. 843-266 — Придонес од доходот за додаток на деца, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

10) на сметката бр. 843-271 — Придонес од личниот доход на работниците за додаток на деца, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

11) на сметката бр. 843-287 — Придонес од личниот доход на работниците за додаток на деца, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

12) на сметката бр. 843-292 — Придонес од личниот доход за додаток на деца, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

13) на сметката бр. 843-317 — Придонес за додаток на деца што го плаќаат заедниците за вработување за невработени лица;

14) на сметката бр. 843-1583 — Придонес за додаток на деца што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

15) на сметката бр. 843-1926 — Други приходи.

На сметката год 15 став 1 од оваа точка се уплатуваат приходите остварени во текот на детската недела и сл.

## 4. Приходи на заедниците за образование

24. Придонесот за образование се уплатува:

1) на сметката бр. 843-315 — Придонес од доходот за насочено образование, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-320 — Придонес од доходот за насочено образование, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-1931 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход на работниците за насочено образование, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-1947 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход на работниците за насочено образование, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-1146 — Републички, односно покраински придонес за насочено образование, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметката бр. 843-1151 — Републички, односно покраински придонес за насочено образование, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-1952 — Републички, односно покраински придонес од личниот доход за на-







10) на сметката бр. 843-1081 — Општински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

11) на сметката бр. 843-1097 — Општински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

12) на сметката бр. 843-1234 — Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

13) на сметката бр. 843-1307 — Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

14) на сметката бр. 843-1973 — Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

#### 10. Приходи на други заедници од областа на општествените дејности

30. Придонесите на другите заедници се уплатуваат:

1) на сметката бр. 843-1765 — Придонес од доходот на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-1770 — Придонес од доходот на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 843-1786 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-1791 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 843-1713 — Придонес на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметката бр. 843-1723 — Придонес на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-1739 — Придонес на други заедници од личниот доход од авторски права,

На сметките под 1 до 7 став 1 од оваа точка се уплатуваат придонесите на други самоуправни интересни заедници од областа на општествените дејности.

### III. ПРИХОДИ НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

#### 1. Приходи на самоуправни организации и заедници

31. Приходите на заедниците за домување се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1814 — Придонес од доходот за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-1835 — Придонес од доходот за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 842-1840 — Придонес од личниот доход на работниците за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-1856 — Придонес од личниот доход на работниците за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 842-1861 — Придонес од личниот доход за станбена изградба, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 832-1877 — Придонес за станбена изградба, што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

7) на сметката бр. 842-1882 — Придонес за станбена изградба, што го плаќаат другите самоуправни интересни заедници.

32. Приходите на заедниците, односно фондските за комунална дејност се уплатуваат:

1) на сметките бр. 842-406 — Надомест за отстапување и користење на градежно земјиште;

2) на сметката бр. 842-84 — Надомест за искористување на земјоделско земјиште;

3) на сметката бр. 842-42 — Други приходи на заедниците, односно фондските за комунална дејност.

33. Приходите на заедниците, односно фондските на водостопанството се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1562 — Придонес од доходот за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-1578 — Придонес од доходот за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 842-224 — Други приходи на заедниците, односно фондските на водостопанството, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-245 — Други приходи на заедниците, односно фондските за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 842-250 — Приходи на заедниците, односно фондските за водостопанство, од граѓаните и граѓанските правни лица.

На сметката под 5 став 1 од оваа точка се уплатува приходот од граѓаните и граѓанските правни лица, ако не се уплатува преку збирната проодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица (сметка бр. 846).

34. Приходите на заедниците, односно фондските за патишта се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-609 — Придонес и други бесповратни издвојувања односно здружувања од доходот за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-614 — Придонес од други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 842-1599 — Придонес од личниот доход на работниците за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-1611 — Придонес од личниот доход на работниците за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 842-1632 — Придонес од личниот доход за патишта, од работните луѓе вработени кај граѓаните што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-635 — Придонес од личниот доход за патишта, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;

7) на сметката бр. 842-320 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

8) на сметката бр. 842-336 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

9) на сметката бр. 842-341 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила од граѓани и граѓански правни лица;

10) на сметката бр. 842-357 — Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски запрежни возила;

11) на сметката бр. 842-362 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

12) на сметката бр. 842-373 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

13) на сметката бр. 842-393 — Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од граѓани и граѓански правни лица;

14) на сметката бр. 842-292 — Надомест на странски друмски моторни возила;

15) на сметката бр. 842-399 — Надомест за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин;

16) на сметката бр. 842-196 — Други приходи на заедниците, односно фондовите за патишта.

35. Приходите на другите заедници, односно фондови се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-640 — Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања, од доходот на други заедници, односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-656 — Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот на други заедници, односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 842-651 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-677 — Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 842-682 — Придонес од личниот доход од други заедници, односно фондови, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-698 — Придонес од личниот доход на други заедници, односно фондови, од работните луѓе што самостојно вршат дејност,

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се уплатуваат приходите на други заедници, односно фондови за кои не се предвидени уплатни сметки

со оваа наредба (заедниците за железничкиот сообраќај, на електростопанството, противградната заштита и сл.).

36. Приходите на месните заедници, месниот самопридонес и другите приходи на месните заедници се уплатуваат: на сметката бр. 842-822 — Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на месните заедници од обврзниците од општествениот сектор и од другите обврзници (работни луѓе што самостојно вршат стопанска, односно нестопанска дејност, работни луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат стопанска или нестопанска дејност и други неспоменати обврзници), што своите обврски ги извршуваат редовно од секој остварен личен доход на обврзниците или од доходот на организациите на здружен труд.

Надлежната служба на општественото книговодство ќе отвори, во согласност со став 1 на оваа точка, потсметки за секоја месна заедница.

Надлежната служба на општественото книговодство во општината ќе врши распоред на приходите од сметките од став 3 на оваа точка во роковите од точка 54 на оваа наредба, а за уплатите и распоредот на приходите ќе ги известува надлежната месна заедница и надлежните органи во општината во согласност со точка 60 на оваа наредба.

На сметката од оваа точка се прекнижуваат, согласно со точка 47 од оваа наредба, самопридонесите што се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно на начинот и во роковите што договорно ќе ги определат општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите и односната месна заедница.

## 2. Приходи на фондовите на општествено-политичките заедници

37. Средствата на задолжителниот заем за Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1910 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1930 година;

2) на сметката бр. 842-1926 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1981 година.

38. Средствата на фондовите на заедничките резерви, се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-58 — Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за републичкиот, односно покраинскиот фонд на заедничките резерви;

2) на сметката бр. 842-63 — Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства од општинскиот фонд на заедничките резерви.

39. Средствата на солидарноста за отстранување последици од елементарни непогоди се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-710 — Придонес за средствата за солидарноста од доходот, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-726 — Придонес за средствата на солидарноста од доходот, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 842-731 — Придонес од личниот доход на работници за средствата на солидарноста, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-747 — Придонес од личниот доход на работниците за средствата на солидарноста, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 842-752 — Придонес за средствата за солидарноста, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;

6) на сметката бр. 842-768 — Други средства на солидарноста.

40. Средствата на заедниците, односно фондските за противпожарна заштита се уплатуваат;

1) на сметката бр. 842-107 — Дел од премијата за осигурување од пожар;

2) на сметката бр. 842-266 — Други приходи на фондските за противпожарна заштита.

### 3. Други приходи

41. Филмски придонес и придонес од надомест за увезени и изнајмени филмови се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-271 — Филмски придонес;

2) на сметката бр. 842-287 — Придонес (данок) од надомести за увезени и изнајмени филмови.

42. Приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, се уплатуваат на сметката бр. 842-432 — Приходи на укинатите фондови на општествено-политичките заедници.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, ако прописите врз основа на кои тие се заведени престанале да важат. Уплатениот износ на приходите се распоредува на корисниците според порано важечките прописи.

43. Средствата на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за задолжителни заеми, се уплатуваат на сметката бр. 842-79 — Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за задолжителни заеми.

### IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗРЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ

44. Приходите од населението, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, се уплатуваат на сметката бр. 846 — Проодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица.

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа:

1) данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според катастарскиот приход;

2) данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според фактичкиот доход;

3) данокот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;

4) данокот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;

5) републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

6) републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

7) општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

8) општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности што се плаќа во паушален износ;

9) основниот данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на заеднички дејности;

10) основниот данок на промет на производи на прометот од самостојно вршење на други нестопански дејности;

11) посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;

12) посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;

13) посебниот републички, односно покраински данок на промет на надомести за услуги, од самостојно вршење на занаетчиски дејности;

14) посебниот републички, односно покраински данок на надомести за услуги, од самостојно вршење на други стопански дејности;

15) посебниот општински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;

16) посебниот општински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;

17) посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење на занаетчиски дејности;

18) посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење на други стопански дејности;

19) републичкиот, односно покраинскиот данок на надомести за превознички услуги;

20) општинскиот данок на надомести за превознички услуги;

21) данокот на приход од имот и имотни права;

22) данокот на приход од згради;

23) данокот на имот;

24) данокот на згради;

25) данокот на товарни друмски возила и приклучни возила и на комби возила;

26) данокот на хибридна лоза;

27) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност за образование;

28) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за образование;

29) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за образование;

30) придонесот за здравствено осигурување на земјоделците;

31) придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

32) придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

33) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на земјоделците;

34) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

35) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

36) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за култура;

37) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за култура;

38) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за култура;

39) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за научен труд;

40) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за научен труд;

41) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за научен труд;

42) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за физичка култура;

43) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за физичка култура;

44) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за физичка култура;

45) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за социјална заштита;

46) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за социјална заштита;

47) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности — за социјална заштита;

48) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за детска заштита;

49) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности — за детска заштита;

50) придонесот од личниот доход за самостојно вршење на нестопански дејности — за детска заштита;

51) придонесот од личниот доход на граѓани и граѓански правни лица — за патишта;

52) средствата на солидарноста од личниот доход од граѓани и граѓански правни лица;

53) водниот придонес;

54) надоместот (таксата) за заштита и користење на водите;

55) надоместот за искористување на мелиорациони и водостопански објекти и постројки;

56) надоместот (придонесот) за јавни патишта на друмски запрежни возила;

57) комуналната такса на фирма, што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

58) комуналните такси на други предмети што подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

59) надоместот за користење на градежно земјиште;

60) придонесот за противградна заштита;

61) месниот самопридонес од земјоделци;

62) месниот самопридонес од други обврзници;

63) затезната, односно казнената камата;

64) наплатените трошоци за присилна наплата;

65) другите приходи;

66) укинатите приходи.

45. За обврските на граѓаните и граѓански правни лица што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Службата на општественото книговодство во рамките на проодната сметка (бр.846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа што општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите ќе ги внесува во спецификациите за распоредот на приходите од сметката 846.

46. На проодната сметка (бр. 846) се уплатуваат и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е определено на територијата на општината да се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно. Во таквите случаи службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина, на барање од републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на финансите, ќе отвори посебни сметки во рамките на проодната сметка (846).

47. Прекнижувањето на уплатите на обврските на граѓаните и граѓанските правни лица од проодната сметка (бр. 846) на одделните сметки отворени во рамките на основните сметки 840, 842, и 843 ќе го врши Службата на општественото книговодство според одделни видови и форми на приходи, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози што се издадени од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите, во роковите определени со републички, односно покраински пропис.

Образецот на спецификацијата од став 1 на оваа точка го утврдува надлежниот републички, односно покраински орган во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина.

## V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

48. Ако бројот на сметките од оваа наредба за уплата на приходите на општествено-политичките засадници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници не е доволен за применување на одделни прописи и одлуки на носителот на општествени средства, републичките, односно покраинските органи, во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина, можат со свој пропис, одделни сметки предвидени со оваа наредба да ги расчленат на потсметки.

Износот на приходот на сметката од оваа наредба, што со пропис на републиката, односно автономната покраина е расчленет на потсметки, му одговара на збирот на приходите на тие потсметки.

49. Обврзниците на даноци, придонеси и уплатители на други приходи, што уплатуваат приходи на сметките предвидени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки, ќе го испишат врз налогот за уплата оперативниот број на надлежната служба на општественото книговод-

ство, бројот на основната сметка од планот на сметките на Службата на општественото книговодство, статистичката ознака на односната општина и бројот на уплатната сметка на приходот предвиден со оваа наредба. На пример: 62800-840-079-1104, каде што е:

- 62800 — Оперативен број на службата;
- 840 — Основна сметка во планот на сметките на службата;
- 079 — Статистичка ознака на општината (во овој случај општина Пирот);
- 1104 — Републички, односно покраински данок на доход од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството.

Составен дел на оваа наредба претставува Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство (филијали, експозитури и деловници) објавен во „Службен лист на СФРЈ“, број 41/80.

50. Обврзниците за уплата на даноците и придонесите во согласност со Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75 и 33/76) — (во натамошниот текст: Законот) и прописите на републиките, односно автономните покраини, даноците и придонесите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници на кои даноците и придонесите им припаѓаат ќе им ги уплатуваат со смен валор преку збирните стапки на проодните сметки, ако се обезбедени следните услови:

1) прописите на општествено-политичките заедници и одлуките на самоуправните интересни заедници, односно изводите од тие прописи и одлуки, согласно со член 22 од Законот, да се објавени во службено гласило на републиката, односно автономната покраина;

2) надлежните органи на републиката, односно на автономната покраина, да ги утврдат даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и даноците и придонесите од личниот доход, што ќе се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, како и збирните стапки преку кои со помал број валови се уплатуваат обврските по основ на тие даноци и придонеси;

3) да се отворени проодните сметки од страна на надлежниот републички, односно покраински орган, на кои се врши уплатувањето на даноците и придонесите преку збирни стапки во согласност со оваа наредба.

Во една збирна стапка можат да бидат содржани даноците и придонесите што се пресметуваат од иста основица и ако стапките се пропорционални.

Ако одделни обврзници за уплата на даноци и придонеси, со прописи и одлуки на носителите на општествени средства, се ослободени од уплата на одделни видови даноци или придонеси, уплата на задолжителните даноци и придонеси ќе вршат со поединечни валови непосредно на сметките од оваа наредба.

Уплатувањето на даноците и придонесите преку збирни стапки се врши на проодните сметки што се отворат кај надлежната служба на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на општината.

Продните сметки се отворат посебно за секоја збирна стапка по сектори (финанство, нестопанство), и тоа кај надлежната служба на општественото книговодство во општините, а во рамките на основната

сметка број 844. Ознаката на бројот на проодната сметка ја утврдува надлежниот републички, односно покраински орган, во согласност со службата на општественото книговодство во републиката, односно на автономната покраина. Бројот на проодната сметка содржи и статистичка ознака на општината од Списокот на општините, со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство. На пример:

61800-844-050-16, каде што е:

- 61800 — Оперативен број на службата;
- 844 — Број на проодната сметка кај службата;
- 050 — Статистичка ознака на општината Кралево;
- 16 — Даноци и придонеси од личниот доход на работниците од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството — збирна стапка.

Даноците и придонесите уплатени преку збирни стапки на проодни сметки надлежната служба на општественото книговодство ги распоредува според структурата на учеството на индивидуалните стапки во збирната стапка, а во корист на сметките пропишани со оваа наредба. Ако се измени збирната стапка, распоредувањето на средствата од проодните сметки се врши од денот на нејзиното применување, а според структурата на учеството на индивидуалните стапки во новата изменета збирна стапка.

Ако даноците и придонесите се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, обврзникот за уплата на даноците и придонесите во валорот за уплата во целта на дознаката ќе ја исплати основицата за пресметување на даноците и придонесите, збирната стапка и периодот на кој се однесува уплатата.

51. Под уплатители на приходи од стопанството, односно нестопанството, во смисла на оваа наредба, се подразбираат корисниците на општествени средства распоредени според Одлуката за утврдување на стопанските и вестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77).

Под уплатители на приходи од граѓани и од граѓански правни лица се подразбираат граѓаните и граѓанските правни лица што се занимаваат со стопанска дејност (земјоделство, шумарство, градежништво, сообраќај, трговија и угостителство, занаетчиство и сл.), граѓаните и граѓанските правни лица што вршат нестопанска дејност, а се обврзници на даноци и придонеси по кој и да било основ, како и граѓаните што не се вработени, а осигураваат приходи по кој и да било основ и се обврзници на даноци и придонеси.

52. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, такси и други приходи од оваа наредба (освен царини и царински давачки и основен данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од оваа наредба како и задолжителен заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — сметка од точка 37 на оваа наредба) ги уплатуваат тие приходи во корист на пропишаните сметки по општините кај надлежната служба на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на општината.

Даночниот обврзник на данокот на промет на производи и услуги врши пресметка и уплата на овој данок согласно со чл. 26 и 27 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот-

Надлежната служба на општественото книговодство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по општините, освен за приходите од царини и царински давачки и од основниот данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 на оваа наредба, како и задолжителниот заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — сметки од точка 37 на оваа наредба.

53. Со средствата од сметките од оваа наредба, како и од сметките отворени со пропис на републиките, односно автономните покраини, не може да се располага пред нивниот пренос на жиро-сметката на општествено-политичката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната интересна заедница и на друга самоуправна организација и заедница.

Преносот на средствата од сметките од оваа наредба го врши надлежната служба на општественото книговодство.

Поврат на повеќе уплатените, односно погрешно уплатените приходи се врши преку вирмански налог на корисниците на општествени средства со кои повеќе, односно погрешно уплатените приходи се насочени, на сметките определени со оваа наредба на оние општествено-политички заедници и нивни фондови, самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници на кои им припаѓаат тие приходи, односно на начинот определен со закон или со друг пропис на републиката, односно на автономната покраина.

## VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

54. Уплатените приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, се распоредуваат според определени инструменти (стапки) и според тоа на која општествено-политичка заедница и нејзин фонд, самоуправна интересна заедница и друга самоуправна организација и заедница и припаѓаат.

Приходите од основниот данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од оваа наредба ќе се распоредуваат на соодветните сметки на приходите на републиките и автономните покраини согласно со член 29 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници се врши на 7, 14, 22 и 28. и последниот ден во месецот.

Распоредувањето на средствата од проодните сметки на кои се уплатени даноците и придонесите преку збирните стапки, се врши во корист на сметките пропишани со оваа наредба, и тоа два дена пред распоредувањето на приходите од тие сметки.

Распоредувањето на средствата на задолжителниот заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, од сметките од точка 37 на оваа наредба, се врши во периодот од 20 во месецот до 10 во наредниот месец, секој работен ден, а од 10 до 20 во месецот распоредот се врши кога на сметката ќе се собере износ од 50.000 динари или поголем.

55. Надлежната служба на општественото книговодство, средствата од сметките од точка 37 на оваа наредба, во роковите определени во став 5 точка 54 од оваа наредба ќе ги распоредува на:

1) проодната сметка бр. 842-2010 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1980 година;

2) проодната сметка бр. 842-2026 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1981 година.

Преводните сметки од став 1 на оваа точка ќе се отворат кај надлежната служба на општественото книговодство за секоја република, односно автономна покраина.

Средствата од проодните сметки од став 1 на оваа точка се распоредуваат во корист на жиро-сметката на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини секој работен ден.

56. Заради овозможување на Службата на општественото книговодство, во роковите од точка 54 на оваа наредба да го распореди приходот од царините и други царински давачки од сметките предвидени со оваа наредба во корист на буџетот на федерацијата, својата индивидуална партија отворена во рамките на евидентната сметка бр. 845 царинарниците ќе ја распоредуваат на соодветните сметки од оваа наредба секој 5, 12, 20 и 26 ден во месецот, а Сојузната управа за царини — секој работен ден.

57. Општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, во согласност со надлежната служба на општественото книговодство, можат да утврдат и други рокови за распоредување на приходите, освен роковите предвидени во точ. 54 и 55 од оваа наредба.

Начинот на распоредување на приходите се определува со прописи на општествено-политичката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната интересна заедница и на друга самоуправна организација и заедница.

58. Со цел самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување и здравство и самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување да можат да располагаат со потребната документација за уплатата на придонесите, надлежната служба на општественото книговодство е должна редовно да доставува изводи за прмените на уплатните сметки на односната заедница, со комплетната документација за уплата на придонесите (по уплатителите).

Ако уплатувањето на даноците и придонесите се врши преку збирни стапки на проодните сметки, заради информирање на корисниците на така уплатените средства, надлежната служба на општественото книговодство доставува извод од проодната сметка со соодветна документација до надлежниот орган на управата на општествено-политичката заедница, односно до организацијата што спогодбено ќе ја определат корисниците на општествени средства на кои им се уплатуваат приходите преку збирни стапки.

59. Надлежната служба на општественото книговодство, согласно со став 3 точка 52 од оваа наредба, ќе воде евиденција за извршените уплати и за распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, по секоја сметка отворена со оваа наредба, а ако надлежниот републи-

лички, односно покраински орган, во смисла на точка 48 од оваа наредба, одделните сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсметки — и по секоја потсметка.

60. Надлежната служба на општественото книговодство за уплатите и за распоредувањето на приходите ќе ги известува надлежните органи во општината, републиката, односно автономната покраина и федерацијата на образецот и извештај за уплатата и распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници (образец Б2).

Надлежната служба на општественото книговодство во извештајот од став 1 на оваа точка, на образецот Б2, ќе даде податоци по секоја сметка, и тоа:

1) за приходите на општествено-политичките заедници за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- буџетот на федерацијата,
- буџетот на републиката, односно автономната покраина,
- буџетот на меѓуопштинската заедница, односно градот,
- буџетот на општината,
- самоуправните интересни заедници,
- фондовите на општествено-политичките заедници и на други корисници на општествени средства и, за
- нераспоредените износи на приходите;

2) за приходите на самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- самоуправните интересни заедници основани за територијата на републиката, односно автономната покраина;
- самоуправните интересни заедници основани на територијата на повеќе општини, односно градот;
- самоуправните интересни заедници основани за територијата на општината;
- другите корисници на општествени средства и, за
- нераспоредените износи на приходите;

3) за приходите на другите самоуправни организации и заедници, за приходите на фондовите на општествено-политичките заедници и за другите приходи за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- носителите на општествени средства на ниво на федерацијата;
- носителите на општествени средства на ниво на републиката, односно автономната покраина,
- носителите на општествени средства на ниво на повеќе општини, односно градот,
- носителите на општествени средства на ниво на општината,
- другите корисници на општествени средства, и, за
- нераспоредените износи на приходите.

Службата на општественото книговодство на Југославија, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го даде образецот Б2 и ќе го приспособи за механиско-графска обработка.

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образецот Б2, надлежната служба на општественото книговодство ќе го достави:

— до 10-ти во месецот до надлежните органи на општината, за изминатиот период;

— до 15-ти во месецот до надлежните органи на републиката, односно автономната покраина, за изминатиот период;

— до 20-ти во месецот до надлежните органи во федерацијата, за изминатиот период, за Југославија и за секоја република, односно автономна покраина.

Ако надлежниот републички, односно покраински орган, во смисла на точка 48 од оваа наредба, оддели сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсметки, надлежната служба на општественото книговодство до надлежните органи во општините и републиката, односно автономната покраина, заедно со извештајот од алинеја 1 и 2 на став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за уплатата и распоредувањето на приходите на потсметки, со тоа што податоците во заглавјето на тој извештај мораат да му одговараат на образецот Б2 од оваа наредба.

61. Приходите на буџетот на федерацијата од царини и други увозни давачки и такси, а за стоките увезени до 31 декември 1980 година, приходите од придонесите на републиките и автономните покраини од 1980 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен до 31 декември 1980 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1981 година се уплатуваат во Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), во корист на Буџетот на федерацијата за 1980 година.

При уплатата на приходите од царини и други увозни давачки и такси за стоките увезени до 31 декември 1980 година, приходите од придонесите на републиките и автономните покраини од 1980 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи за прометот остварен до 31 декември 1980 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1981 година уплатителите на тие приходи се должни на сите налози за уплата да назначат во горниот десен алог: „за 1980 година“.

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка, помеѓу 1980 и 1981 година, уплатителите на приходите се должни при уплатата на приходите до 31 јануари 1981 година, за приходите што и припаѓаат на таа година, на сите делови на налозите за уплата да назначат во горниот десен алог: „за 1981 година“.

62. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79).

63. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1981 година.

Бр. 6-7656/2  
11 декември 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
инж. Петар Костиќ, с. р.



1061.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „EUROPEO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Еурогео“, број 49 од 1 декември 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/571  
11 декември 1980 година  
Белград

Заменик-сојузен  
секретар за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

1062.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“ број 275 од 25 ноември 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/918  
11 декември 1980 година  
Белград

Заменик-сојузен  
секретар за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

1063.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и стандардни метали пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА БУТИРОМЕТРИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат бутирометрите за волуметриско определување на содржината на маснотијата во млекото, павлаката и сирењето.

## Член 2

За определување на маснотијата во млечните производи според Герберовиот метод се користат: бутирометри за млеко, бутирометри за павлака и бутирометри за сирење, што ја покажуваат содржината на маснотијата во масени проценти.

## Член 3

Бутирометрите се стаклени мерила со цевчест облик. Секој бутирометар се состои од тело со вадечест облик кој на едниот крај е стеснето и извлечено во грло, а на другиот крај се стеснува по мерна цевка која на врвот има проширување со крушовиден облик — крушичка.

Крушичката на бутирометарот може на врвот да биде затворена и затопена или да има створ.

Телото и грлото на бутирометарот имаат кружни попречни пресеци, а мерната цевка на бутирометарот е плоската.

Бутирометрите мораат да бидат симетрични во однос на својата надолжна оска.

## Член 4

Димензиите на бутирометарот мораат да изнесуваат, н тоа:

1) вкупната должина	190 ± 5 mm
2) должината на грлото	15 ± 1 mm
3) надворешниот пречник на телото	23,5 ± 2 mm
4) внатрешниот пречник на грлото на бутирометарот за млеко	11,5 ± 0,5 mm
5) внатрешниот пречник на грлото на бутирометарот за павлака и сирење	17 ± 0,5 mm
6) внатрешниот пречник на отворот на крушичката	9,5 ± 0,5 mm

Дебелината на ѕидовите на бутирометарот мора да биде рамномерна за секој дел и да изнесува најмалку:

- 1) 0,9 mm за телото на бутирометарот;
- 2) 1,2 mm за мерната цевка и грлото.

Работ на грлото на бутирометарот, како и отворот на крушичката на бутирометарот мораат да бидат задебелени најмалку двапати во однос на дебелината на телото на бутирометарот.

## Член 5

Мерниот опсег, најмалата поделба на скалата, делот на волуменот на мерната цевка што одговара на еден процент од содржината на маснотијата ( $V_1$ ) и волуменот на телото на бутирометарот од почетокот на врвот до нулевиот поделок на скалата на мерната цевка ( $V_2$ ) се дадени во следната табела.

бутиромет- ри за	мерен опсег во ма- сени %	најмала поделба на скалата	волумен	
			$V_1$ (cm <sup>3</sup> )	$V_2$ (cm <sup>3</sup> )
	0 до 4	0,05		
млеко	0 до 6			
(според Гербер)	0 до 7	0,1	0,125	21 — 22
	0 до 8			
	5 до 40			
	30 до 55			23,5 — 24,5
павлака	50 до 75	0,5	0,0575	
	70 до 90			20,3 — 21,8
сирење	5 до 40	0,5	0,0335	20,5 — 21,5

каде што волуменот  $V_2 = 22,5 - 24,5$  се однесува на обострано отворен бутирометар за павлака, а волуменот  $V_2 = 20,8 - 21,8$  се однесува на еднострано отворен бутирометар за павлака.

## Член 6

Бутирометрите мораат да бидат изработени од безбојно и провидно стакло, кое по своите хемиски особини одговара на хидролитската група 1 и на киселинската група 1 според југословенскиот стандард JUS B.E3.092.

Стаклото од кое се изработуваат бутирометрите не смее да има напукнатини, меурчиња, деформации на внатрешната страна на грлото и други слични дефекти што го попречуваат правилното иеситување.

## Член 7

Бутирометрите мораат да бидат постојани при наглите промени на температурата.

## Член 8

Дебелината на ѕидовите на мерната цевка и на телото на бутирометарот мора да биде рамномерна.

Премините помеѓу одделни делови на бутирометарот мораат да бидат рамномерни, непрекинати и мазни.

## Член 9

Скалата на бутирометарот мора да биде нанесена на плоскатиот дел на мерната цевка со некоја од методите што обезбедува нејзина постојаност при нормални услови на користење.

Почетокот на скалата на бутирометарот мора да биде оддалечен најмалку 3 mm, а најмногу 13 mm од местото на кое телото на бутирометарот преминува во мерната цевка.

## Член 10

Цртите на поделбата на скалата на бутирометарот мораат правилно да бидат нанесени, заемно паралелни, нормални во однос на надолжната оска на бутирометарот и со иста дебелина при визуелно посматрање.

Дебелината на цртите на поделката не смее да преминува 0,3 mm, а широчината на поделокот мора да изнесува најмалку 0,8 mm.

Заради подобра прегледност поделоките на скалата на бутирометарот мораат да се обележат со црти со различна должина и тоа долги, средни и кратки.

Должината на долгите, средните и кратките црти на поделката мораат да бидат во односот  $1/1 : 3/4 : 1/2$ , при што должината на долгите црти на поделката мора да биде приближно еднаква на поголемиот внатрешен промер на мерната цевка.

Кол секоја десетта црта на поделката мора да стои бројчена ознака.

Поделката и бројчените ознаки на скалата на бутирометарот мораат да бидат јасни и прегледни.

## Член 11

Дел од површината на крушничката или телото на бутирометарот мора да биде матиран заради обележување на извадокот.

## Член 12

Контрола на волуменот, односно градуацијата на мерната цевка на бутирометарот се врши со автоматска живина пипета што испушта определен волумен жива која одговара на еден процент маснотија.

## Член 13

При првиот преглед и при повремените прегледи дозволеното отстапување на волуменот на градуираниот дел на мерната цевка на бутирометарот што одговара на еден процент маснотија, во однос на нејзината права вредност, изнесува еден поделок.

## Член 14

На телото на секој бутирометар мораат на траен начин, на еден од јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија, да се испишат следните податоци:

- 1) фирма, односно назив на производителот;
- 2) намена, а на бутирометрите за павлака и сирење и количината на извадокот: млеко, 5 g павлака, 3 g сирење;
- 3) референтна температура: 65°C.

## Член 15

Бутирометрите се жигосуваат со жиг за стаклени мерила, што се става на телото на бутирометарот.

## Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0212

3 ноември 1980 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
мери и скапоцени  
метали,  
Милисав Војчиќ, с. р.

## 1064.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТВ И РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за ТВ и радиодифузни приемници кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиокомуникации, ТВ приемници, Субјективни испитувања — — JUS N.N6.134
- 2) Радиокомуникации, Радиодифузни приемници, Субјективни испитувања — — — — — JUS N.N6.135

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18715/1  
3 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,

Милан Крајновиќ, с. р.

1065.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕЗМАТИЦИ И НАПЛАТКИ ЗА ТРКАЛА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пневматици и наплатки за тркала за моторни возила кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Означување по групи на внатрешните пневматици за патнички автомобили — — — — — JUS G.E3.111
- 2) Пневматици за товарни возила, влечни автомобили, автобуси и нивните приколки за монтажа на наплатки со стрмни рамења (15°). Радијална конструкција, тјублес (tubelles) JUS G.E3.204
- 3) Плитки олучести наплатки за лесни товарни автомобили и нивните приколки — — — — — JUS M.N1.061
- 4) Олучести наплатки за супербалон -- пневматици на патничките и лесните товарни автомобили и нивните приколки — — — — — JUS M.N1.063
- 5) Олучести наплатки со стрмни рамења (15°) за товарни возила, влечни автомобили, автобуси и нивните приколки — — — — — JUS M.N1.073

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пневматиците и наплатките за тркалата за моторните возила што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/61).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Олучести наплатки за супербалон-гуми за патнички лесни товарни автомобили и нивните приколки

— — — — — JUS M.N1.063  
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18719/1  
3 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација

Милан Крајновиќ, с. р.

1066.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ТЕХНИЧКА

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за хлороводородна киселина, техничка, кој го има следниот назив и ознака:

Хлороводородна киселина, техничка  
Технички услови — — — — — JUS H.B1.015

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на хлороводородната киселина техничка, која ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Хлороводородна киселина, техничка — — — — — JUS H.B1.015  
донесен со Решението за југословенските стандарди за хлороводородна киселина, аоргански соли, вештачки ѓубриња и течен амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18718/1  
3 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,

Милян Крајновиќ, с.г.

1067.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛАВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Технички услови — JUS H.G.2.020
- 2) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на изгледот — JUS H.G.8.010
- 3) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на хлороводородната киселина. Волуметриски метод — JUS H.G.8.011
- 4) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на зафатнинската маса со помош на ареометар — JUS H.G.8.012
- 5) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на слободниот хлор. Колориметриски метод — JUS H.G.8.013
- 6) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на сулфатот. Турбидиметриски метод — JUS H.G.8.014
- 7) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на железото. Фотометриски метод — JUS H.G.8.015
- 8) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на остатокот по жарењето. Гравиметриски метод — JUS H.G.8.016
- 9) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на сулфити. Волуметриски метод — JUS H.G.8.017
- 10) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на арсенот. Фотометриски метод — JUS H.G.8.018
- 11) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на амониумот. Колориметриски метод — JUS H.G.8.019

- 12) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на оловото. Метод на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G.8.020
- 13) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на бакарот. Метод на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G.8.021
- 14) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на цинкот. Метод на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G.8.022
- 15) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на кадмиумот. Метод на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G.8.023
- 16) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на тешките метали (како Pb). Колориметриски метод — — — — — JUS H.G.8.024
- 17) Чисти хемикалии. Хлороводородна киселина. Определување на содржината на оловото, бакарот, цинкот и кадмиумот. Метод на инверзна волтаметрија — — — — — JUS H.G.8.025

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чистите хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за органски соединенија и чисти хемикалии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Испитување на техничката хлороводородна киселина. Определување на вкупната киселост (изразена како HCl) — — — — — JUS H.B.8.100
  - 2) Испитување на техничката хлороводородна киселина. Определување на содржината на сулфатот (изразен како SO<sub>4</sub>) — — — — — JUS H.B.8.101
  - 3) Испитување на техничката хлороводородна киселина. Определување на содржината на железото (изразено како Fe) — — — — — JUS H.B.8.104
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на аорганичните киселини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/69).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18717/1  
3 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милян Крајновиќ, с.г.

1068.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Алуминиум и легури на алуминиум. Дефиниции на поимите, називи и класификација — — — — JUS C.C0.001

2) Алуминиум и легури на алуминиум. Означување на производите — JUS C.C0.002

3) Алуминиум и легури на алуминиум. Регистар на редните броеви и на бројчените ознаки на хемискиот состав — — — — — JUS C.C0.005

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

##### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Алуминиумски легури. Дефиниции на поимите, називи и класификација — — — — — JUS C.C0.001

2) Алуминиумски легури. Означување — — — — — JUS C.C0.002

донесени со Решението за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/59).

##### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18716/1  
3 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милац Крајновиќ, с. р.

1069.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електромедицински уреди и опрема кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електромедицински уреди и опрема. Мерење на димензиите на ефективниот фокус на дијагностичките рендгенски цевки со камера со мал отвор — — — — — JUS N.S5.201

2) Електромедицински уреди и опрема. Сопствено филтрирање на рендгентскиот зрачник — — — — JUS N.S5.202

3) Електромедицински уреди и опрема. Спојување на триполен високонапонски кабелски штекер и штекерска кутија за медицински рендген-апарати — — — — — JUS N.S5.203

4) Електромедицински уреди и опрема. Големини на влезното поле кај електрооптичките засилувачи на рендгенска слика — — — — — JUS N.S5.204

5) Електромедицински уреди и опрема. Мерење на факторот на претворувањето на електрооптичките засилувачи на рендгенска слика — JUS N.S5.205

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електромедицинските уреди и опрема што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

##### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18793/1  
4 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација,  
Милац Крајновиќ, с. р.

## 1070.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕЧА-  
ТЕНИ КОЛА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за печатени кола, кој го има следниот назив и ознака:

1) Печатени кола. Специјални основни материјали обложени со метална фолија. Технички услови за бакарна фолија — — — — — JUS N.17.040

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на печатените кола што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18780/1  
4 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација.

Милан Крајновиќ, с. р.

## 1071.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАКИ-  
РАНИ ТКАЕНИНИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ  
НАМЕНИ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лакирани ткаенини за електро-технички намени, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лакирани ткаенини за електро-технички намени. Дефиниции и општи технички услови — — — — — JUS N.A8.280

2) Лакирани ткаенини за електро-технички намени. Методи на испитување — — — — — JUS N.A8.281

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лакирана ткаенина. Технички услови и испитувања — — — — — JUS N.A8.280 донесен со Решението за југословенските стандарди за лакирана хартија и лакирана ткаенина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/64);

2) Лакирана ткаенина. Пруги и ленти — — — — — — — — — — — JUS N.A8.281 донесен со Решението за југословенските стандарди за изолационен материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/63)

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18781/1  
4 декември 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за стандардизација  
Милан Крајновиќ, с. р.

## 1072.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

**О Д Л У К А  
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАМЕНА НА БАНКНОТИ-  
ТЕ ОД 50, 10 И 5 ДИНАРИ СО ДАТУМОТ НА ИЗ-  
ДАВАЊЕ 1 АВГУСТ 1965 ГОДИНА**

Дополнителната замена на банкнотите од 50, 10 и 5 динари со датумот на издавање 1 август 1965 година, кои врз основа на Одлуката за повлекување од оптек на банкнотите од 50, 10 и 5 динари со датумот на издавање 1 август 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/79) престанале да бидат законско средство за плаќање на 1 јануари 1980 година, и на кои рокот за замена им истекнува на 31 декември 1980 година, ќе се врши до 31 декември 1985 година.

2. Дополнителната замена на банкнотите од точка 1 на оваа одлука ќе ја вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 73  
17 декември 1980 година  
Белград

Претседател на Советот на  
губернерите  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р **Ксеније Богоев**, с.р.

1073.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и на член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на губернерите донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80, 34/80, 43/80, 44/80 и 55/80), во точка 27 став 1 зборовите: „пченка“ и „шекерна релка, шекер“ се бришат, а по зборот: „пченица“ се додаваат записки и зборовите: „пченка, шекерна релка и шекер“.

2. Во точка 28 став 1 процентот: „30%“ се заменува со процентот: „45%“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 77  
22 декември 1980 година  
Белград

Го заменува  
претседателот на Советот на  
губернерите,  
заменик-губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
**Илија Марјановиќ**, с.р.

1074.

Врз основа на член 70 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/73), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

##### I. Основни одредби

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката според која Службата на општественото книговод-

ство (во натамошниот текст: Службата) ги врши работите на економско-финансиска ревизија од чл. 64 до 69 на Законот за Службата на општественото книговодство на барање од корисниците на општествени средства, односно на барање од општествено-политичка заедница.

##### Член 2

Барањето за вршење на економско-финансиска ревизија според чл. 65 до 68 од Законот за Службата на општественото книговодство и се поднесува на надлежната организациона единица на Службата во републиката, односно на надлежната организациона единица на Службата во автономната покраина.

##### Член 3

Барањето за вршење на економско-финансиска ревизија содржи:

1) основ од кој произлегува обврската за вршење на економско-финансиска ревизија или причина поради која се бара вршење на економско-финансиска ревизија или друга услуга во врска со вршењето на економско-финансиска ревизија;

2) вид на услугата која се бара;

3) период за кој се бара вршење на економско-финансиска ревизија.

Ако подносител на барањето за вршење на економско-финансиска ревизија е работна организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, сложена организација на здружен труд, деловна заедница или здружена банка, во барањето се наведуваат основните организации на здружен труд, односно основните банки на кои се однесува обврската за вршење на економско-финансиска ревизија.

Ако вршењето на економско-финансиска ревизија се бара според чл. 67 и 68 од Законот за Службата, кон барањето се прилага договорот склучен со странската, односно меѓународната организација, и тоа на странскиот јазик и на јазикот на народот на Југославија на кој е склучен договорот.

##### Член 4

Барањето за вршење на економско-финансиска ревизија се поднесува во рок од 30 дена од денот на настанувањето на обврската за вршење на економско-финансиска ревизија, односно на потребата за вршење на економско-финансиска ревизија или за вршење на услуги во врска со економско-финансиската ревизија, а барањето за вршење на економско-финансиска ревизија на завршната сметка според чл. 67 и 68 од Законот за Службата, се поднесува најдоцна до крајот на јуни месец текуштата година за која се бара економско-финансиска ревизија на завршната сметка.

##### Член 5

Службата во републиката, односно Службата во автономната покраина е должна да ги разгледа сите примени барања на корисникот на општествени средства и на општествено-политичките заедници за вршење на економско-финансиска ревизија и за можностите и условите на вршењето на економско-финансиска ревизија да го известат подносителот на барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

##### Член 6

Службата во републиката, односно Службата во автономната покраина со корисниците на услугите на економско-финансиската ревизија склучува договор за вршење на економско-финансиска ревизија или услуги во врска со економско-финансиската ревизија за определена услуга.

По барањата од чл. 67 и 68 на Законот за Службата, корисниците на општествени средства можат со Службата во републиката, односно со Службата во автономната покраина да склучат општ договор со кој се регулираат односите од трзен карактер и врз основа на општиот договор склучуваат посебен договор за секоја година.

Со договорот за вршење на економско-финансиска ревизија, се регулираат особено:

- 1) обелот и видот на услугата;
- 2) периодот за кој се врши економско-финансиска ревизија и други услуги во врска со вршењето на економско-финансиска ревизија;
- 3) местото и времето на вршењето на економско-финансиска ревизија и рокот до кој треба да се изврши економско-финансиска ревизија и да се поднесе извештај за извршената економско-финансиска ревизија;
- 4) обврските на подносителот на барањето во врска со обезбедувањето услови за работа, со ставање на располагање соодветни акти, документација, евиденции и материјали, со обезбедување на определени податоци неспходни за вршење на економско-финансиска ревизија и со известување, како и со обезбедување на други услови (пристапување кон средства за електронска обработка на податоци и увид во соодветната документација која се води и обработува со помош на електронски сметач) за успешно извршување на економско-финансиската ревизија;
- 5) одговорноста за квалитетот на извршената услуга;
- 6) износот на надоместот и на другите трошоци за вршење на економско-финансиска ревизија, начинот и роковите на плаќањето, односно обезбедување на плаќањето и сл.;
- 7) други права и обврски на договорните страни;
- 8) условите за раскинување на договорот;
- 9) надлежноста за решавање на спорови.

#### Член 7

Работите на економско-финансиска ревизија се вршат тимски. Составот на тимот и раководителот на тимот се определуваат со план на Службата. Со спроведувањето на економско-финансиската ревизија раководител на економско-финансиската ревизија е распределен во Службата.

#### Член 8

Службата на општественото книговодство на Југославија, службите во републиките и службите во автономните покраини соработуваат во вршењето на работите на економско-финансиската ревизија.

#### Член 9

Во постапката на вршење на економско-финансиска ревизија, Службата може да консултира странска ревизорска организација.

### II. Постапка за вршење на економско-финансиска ревизија

#### Член 10

Економско-финансиската ревизија опфаќа суштинско испитување на целокупното материјално и финансиско работење или на дел од тоа работење, како и преглед, испитување и оценка на организацијата на финансиското работење, евиденции за податоците и за економската положба на корисниците на општествени средства. Со економско-финансиската ревизија посебно се утврдува дали во завршената сметка објективно се искажани состојбата на средствата, изворите на средствата и резултатите од работњето.

#### Член 11

Економско-финансиска ревизија кај корисниците на општествени средства се врши со примена на правилата на економско-финансиската ревизија предвидени со меѓународни договори за засми или со договор за вложување средства на странски лица во домашна организација на здружен труд.

Ако правилата од став 1 на овој член не се договорени, економско-финансиската ревизија кај корисниците на општествени средства се врши со примена на меѓународните правила за економско-финансиска ревизија.

Под меѓународни сметководствени начела и правила на економско-финансиската ревизија, во согласност на овој правилник, се подразбираат начелата и правилата што ги усвои Меѓународниот комитет за сметководствени стандарди.

#### Член 12

Работите на економско-финансиската ревизија можат да ги вршат работниците на Службата кои имаат соодветна школска подготовка и работно искуство утврдено со општиот акт за систематизација на надлежната служба и кои со посебен систем на обука се оспособени за вршење на работите на економско-финансиска ревизија во Службата.

#### Член 13

Економско-финансиска ревизија мора да се врши кај корисниците на општествени средства според одредбите од овој правилник.

Работниците кои вршат економско-финансиска ревизија се должни во постапката на вршење економско-финансиска ревизија да соберат доволно докази кои претставуваат сигурен основ за давање на стручно мислење за реалноста и објективноста на финансиската состојба и за резултатите од работњето на корисниците на општествени средства.

Ако подносителите на барања за вршење на економско-финансиска ревизија се работни организации, сложени организации на здружен труд или здружени банки, постапката од став 2 на овој член се спроведува така што со економско-финансиската ревизија се опфаќаат завршените сметки на оние основни организации на здружен труд или основни банки членки на здружена банка кои претставуваат најмалку  $\frac{1}{4}$  од средствата, правата и обврските, односно од приходите и расходите на збирната завршена сметка составена за целите на исполнувањето на договорната обврска, од која произлегува обврската за вршење на економско-финансиска ревизија.

#### Член 14

Службата врши економско-финансиска ревизија со испитување на состојбата искажана во завршената сметка, со пресметки на деловните резултати во текот на годината, со разни пресметки и претсетки во книговодствената и друга евиденција, како и со увид во исправите, интерните финансиски и деловни извештаи, интерните самоуправни општи акти, општествените договори, самоуправните спогодби, одлуките на органите на управувањето, договорите за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд или за заем, во записниците на инспекциски и други контролни органи, во записниците на внатрешната сметководствено-финансиска контрола на корисниците на општествени средства и во друга документација која се наоѓа кај корисниците на општествени средства.



## Член 15

Економско-финансиската ревизија на завршната сметка на корисниците на општествени средства се врши во две фази, и тоа како претходна економско-финансиска ревизија и како економско-финансиска ревизија на завршната сметка.

Претходна економско-финансиска ревизија, по правило, се врши во текот на текуштата година за која ќе се врши економско-финансиска ревизија на завршната сметка заради утврдување на квалитетот и сигурноста на сметководствениот систем и на интерниот систем за контрола на корисниците на општествени средства како и на функционирањето на таквиот систем заради определување на обемот и видот на постапката на економско-финансиска ревизија на завршната сметка.

## Член 16

Под интерен систем на контрола, во смисла на овој правилник, се подразбира систем на сметководствени, финансиски и други контроли и контролни постапки воспоставени од страна на корисниците на општествени средства заради обезбедување сигурност на сметководствените и на други евиденции, како и заради зачувување на целината на општествените средства кои им се дадени на управување, располагање и користење.

## Член 17

Во постапката на претходната економско-финансиска ревизија се врши:

- 1) проучување и запознавање со работењето и организацијата на корисникот на општествени средства;
- 2) снимање и проверка на снимениот интерен систем на контрола;
- 3) процена на квалитетот и сигурноста на интерниот систем на контрола;
- 4) евидентирање на утврдените недостатоци во интерниот систем на контрола, разгледување на тие недостатоци со корисникот на општествени средства и определување на влијанието на утврдените недостатоци врз обемот, видот и времето на траењето на постапката за испитување на правната исправност на завршната сметка;
- 5) проверка на функционирањето на контролните постапки во интерниот систем на контрола на корисникот на општествени средства;
- 6) претходен увид и анализа на индикаторите на работењето.

## Член 18

Економско-финансиската ревизија на завршната сметка ги опфаќа постапките за испитување на правната исправност на средствата, правата и обврските исказани во завршната сметка, од становиштето на:

- 1) постосењето;
- 2) припадноста (правото на управување, располагање и користење и остварување);
- 3) исказувањето на вредноста;
- 4) опфатноста на сите деловни промени и на временското разграничување на приходите и расходите;
- 5) правилноста на книговодствената класификација.

## Член 19

Основни постапки и методи што се применуваат во текот на вршењето на економско-финансиска ревизија на завршната сметка се:

- 1) посматрање и проверка на правилноста на спроведувањето на одделни сметководствено-кон-

тролни постапки на корисникот на општествени средства (на пр. присуствување на попис на залихи, парични средства и други вредности);

2) испитување на билансните позиции и на деловните промени со примена на постапките од член 16 на овој правилник со поддрбно спроведување на пропишаните постапки;

3) директно потврдување на салдото од страна на економско-финансиската ревизија (на пр. потврдување на состојбата на побарувањата, заемите, здружените средства, паричните средства и друго);

4) усогласување (на пр. усогласување на сметките на главната книга со аналитичката евиденција на стварата и книговодствената состојба и др.);

5) економско-финансиска анализа и истражување со увид и преглед на деловните активности на корисниците на општествени средства, како што се: анализа на индикаторите на работењето, споредување на остварените резултати од работењето или на износот на средствата или на обврските со претходниот сметковен период, споредување со планираните големини, анализа на финансиските движења и отстапувања и на други показатели на финансиското работење и др.;

6) повторно изведување на дејствијата извршени од страна на корисникот на општествени средства (проверка и утврдување на реалноста на дадените основи, повторно пресметување на одделни износи во завршната сметка, проверка на исправноста на разни пресметки и сл.);

7) други постапки на економско-финансиска ревизија (прибавување на соодветни известувања од страна на трети лица и др.);

8) документарна контрола со испитување на сите расположливи докази што ја поткрепуваат определена деловна промена.

## Член 20

Постапките и методите од член 19 на овој правилник се применуваат и во вршењето на други работи на економско-финансиска ревизија.

## Член 21

Покрај постапките на економско-финансиската ревизија наведени во чл. 17 и 19 од овој правилник, со економско-финансиска ревизија кај банките се врши и оценка на реалноста и објективноста на вкупната исправка на вредноста по сите пласмани во земјата и странство.

Испитувањето на реалноста и објективноста на вкупната исправка на вредноста од став 1 на овој член се врши врз основа на документацијата, пресметките, извештаите и анализите што банката ги врши заради оценка на квалитетот на побарувањата по сите пласмани во земјата и странство, како и врз основа на одлуките на органите на управувањето во врска со исправката и отписите на вгасаните побарувања по кредити, камата, провизија и др.

## Член 22

Предмет на економско-финансиска ревизија се и работите што банката ги врши од името и за сметка на правни лица и граѓани како и потенцијалните обврски што се евидентирани во вонбилансните и други евиденции на банката (динарски и девизни гаранции, ностро и лоро акредитиви, судски спорови во тек и др.).

## Член 23

Основни постапки и посебни методи што се применуваат во текот на вршењето на економско-финансиска ревизија во условите на автоматска обработка на податоци се:

1) увид во физичката сигурност на електронскиот сметковен центар и процена на постоењето и функционирањето на контролните постапки при ракувањето и чувањето на податоците врз средствата на електронскиот сметач (ленти, дискови, картички, излезни извештаи и др.);

2) испитување и проверка на податоците што се држат во датотеки на електронскиот сметач со посебна техника на читање на податоците и со анализа на податоците со помош на контролни програми;

3) испитување и проверка на вградените контроли на системот и на контролните постапки во сметководствено-финансиските апликации на сметачот;

4) анализа на постапките за развој и воведување систем на автоматска обработка на податоци на корисникот на општествени средства;

5) процена на работата на системот за автоматска обработка на податоци од гледиште на сигурноста, опфатноста и ефикасноста.

#### Член 24

Во текот на вршењето економско-финансиска ревизија, за утврдените факти и за сите извршени дејствија и постапки се составува документација на економско-финансиската ревизија како доказ за извршената работа.

Документацијата на економско-финансиската ревизија ја сочинуваат:

1) документите што ги составил работникот на Службата кој врши економско-финансиска ревизија (во сите фази на економско-финансиската ревизија, вклучувајќи го и извештајот за економско-финансиската ревизија);

2) стандардната документација и обрасците на економско-финансиска ревизија пополнети во текот на вршењето на економско-финансиската ревизија врз основа на извршените испитувања;

3) документацијата на корисникот на општествени средства која послужи како основ за утврдување на фактичната состојба;

4) документацијата, преписките и потврдите прибавени од трети лица (на пр. потврда за состојбата на средствата и обврските, записници од контролата, разни извештаи и др.).

Документацијата на економско-финансиската ревизија од став 2 на овој член се одлага во постојано и текушто досие на економско-финансиската ревизија што се формира за секој корисник на општествени средства кај кого се врши економско-финансиска ревизија.

#### Член 25

Документацијата на економско-финансиската ревизија се чува во Службата, како деловна тајна, со посебни мерки на заштита. Извештајот за економско-финансиската ревизија од член 26 на овој правилник и извештајот наменет за органите на управувањето и работоводниот орган на корисникот на општествени средства од член 33 на овој правилник се чуваат трајно, а документацијата на економско-финансиската ревизија се чува пет години.

Без писмено одобрение од корисникот на општествени средства за чија економско-финансиска ревизија е составена, документацијата на економско-финансиската ревизија не може да биде употребена за други цели освен за целите на економско-финансиската ревизија.

#### Член 26

Врз основа на фактите и доказите собрани во текот на вршењето економско-финансиска ревизија,

Службата изработува Извештај за извршената економско-финансиска ревизија (во натамошниот текст: извештај за економско-финансиската ревизија), во кој дава стручно мислење за реалноста и објективноста на искажаната финансиска состојба и за резултатите од работењето на корисникот на општествени средства кај кого е извршена економско-финансиска ревизија.

#### Член 27

Извештајот за економско-финансиската ревизија опфаќа:

1) мислење за реалноста и објективноста на финансиската состојба и за резултатите од работењето на корисникот на општествени средства;

2) завршна сметка, односно завршна сметка класификувана во финансиските извештаи на корисникот на општествени средства во форма и на начин кои се согласни со одредбите на договорот за заем или за вложување средства на странски лица во домашна организација на здружен труд;

3) образложение кон завршната сметка, во кое во вид на стандардни забелешки се образложуваат основните и материјално значајните податоци и информации содржани во завршната сметка (на пр. форма на завршната сметка и на другите финансиски извештаи, применета сметководствена политика, прописи и општи акти, начин на прикажување и класификување на билансните ставки, основ за пресметување и искажување на износите во завршната сметка и др.);

4) дополнителни податоци, информации и прилози, сообразно со барањето на корисникот на општествени средства.

Во извештајот за економско-финансиската ревизија се констатира дали правилата предвидени со овој правилник се применети во вршењето на економско-финансиската ревизија.

#### Член 28

Мислењето за реалноста и објективноста на искажаната финансиска состојба и за резултатите од работењето на корисникот на општествени средства е стручна оценка за прикажаната финансиска состојба и за резултатот од работењето од становиштето на:

1) реалноста и објективноста на применувањето на важечките сметководствени начела, на сметководствената политика регулирана со прописи или со самоуправни општи акти на корисникот на општествени средства, како и на меѓународните сметководствени начела, од член 11 на овој правилник;

2) доследното применување на сметководствениите начела и на сметководствените политики во текушниот период во однос на претходниот период за кој се врши економско-финансиска ревизија.

Мислењето од став 1 на овој член, по правило, се дава за две деловни години и може да биде:

1) потврдно, односно со оценка дека реално и објективно се прикажани финансиската состојба и резултатите од работењето на корисникот на општествени средства;

2) со резерва во однос на реалноста и објективноста на одделни позиции од завршната сметка на корисникот на општествени средства;

3) воздржувачко, односно со констатација дека не постои можност за давање мислење за реалноста и објективноста на финансиската состојба и за резултатите од работењето на корисникот на општествени средства;

4) негативно, односно со оценка дека реално и објективно не се прикажани финансиската состојба и резултатите од работењето на корисникот на општествени средства.

## Член 29

Мислењето од член 28 на овој правилник мора да биде јасно образложено.

Образложението на мислењето од член 28 на овој правилник содржи особено:

1) оценка на фактичната состојба утврдена во текот на вршење на економско-финансиската ревизија за претходниот период;

2) укажување на утврдените недостатоци и ограничувања во обемот на вршењето на економско-финансиската ревизија кои влијаат врз стручната оценка за финансиската состојба и резултатите од работењето на корисникот на општествени средства;

3) изнесување на постојните или идни неизвесни настани чијшто исход не може со сигурност да се утврди, а кои се од влијание врз стручната оценка за реалноста и објективноста на финансиската состојба и на резултатите од работењето како, нито се:

— спорови во врска со спорни и сомнителни побарувања и обврски;

— неизвесен исход на реализацијата на одделни склучени договори;

— тешкотии и пречки во врска со вршењето и завршувањето на започнатите работи;

— реалност на оцената на наплативоста на побарувањата на пример од купувачи и од должници, по кредити и други пласмани;

— правилност на отпишувањето на застарени и некурентни залихи и сл.;

4) укажување на отстапувања и непридржување кои пропишане и самоуправни општи акти на корисникот на општествени средства;

5) укажување на отстапувања од меѓународни сметководствени начела и од одредбите на склучени договори за заем и за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд ако економско-финансиската ревизија се врши според чл. 67 и 68 од Законот за Службата, односно согласно со член 11 на овој правилник;

6) стручна оценка за материјалното значење на определени прашања, износи и појави кои се испитувани од становиште на утврдените резултати и наоди на економско-финансиската ревизија во однос на состојбата искажана од страна на корисникот на општествени средства.

## Член 30

Предлогот на извештајот за економско-финансиската ревизија од член 26 на овој правилник му се доставува на корисникот на општествени средства кај кого е вршена економско-финансиска ревизија, со потврда за приемот на разгледување и давање забелешки. Рокот за давање забелешки од страна на корисникот на општествени средства го определува Службата и тој не може да биде подолг од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот на извештајот за економско-финансиската ревизија.

Службата е должна да ги разгледа забелешките дадени на предлогот на извештајот за економско-финансиската ревизија и, по потреба, зависно од значењето на фактите што се оспоруваат, да изврши дополнителни и повторни проверки на податоците содржани во предлогот на извештајот за економско-финансиската ревизија.

## Член 31

По разгледување на забелешките на предлогот на извештајот за економско-финансиската ревизија и за извршените проверки во смисла на член 30 од

овој правилник се составува извештај за економско-финансиската ревизија и му се доставува на корисникот.

Извештајот за економско-финансиска ревизија го потпишуваат работниците овластени со општите акти на Службата.

Извештајот за економско-финансиската ревизија му се доставува на корисникот на општествени средства кај кого е вршена економско-финансиска ревизија, како и на надлежниот орган на општествено-политичката заедница ако тој е подносител на барањето.

## Член 32

Извештајот за економско-финансиската ревизија се изработува на јазикот на народот на Југославија кој е во службена употреба на територијата на која се наоѓа седиштето на корисникот на општествени средства кај кого се врши економско-финансиска ревизија, како и на англиски јазик.

Ако корисникот на општествени средства е должен извештајот за економско-финансиската ревизија да им го достави на странските содоговарачи, финансиските извештаји (билансот на состојбата, билансот на успехот, извештајот за промените во фондировите и извештајот за промените на финансиската положба) се изработуваат на начин и во форма разбирлива за странската организација, согласно со одредбите на договорот за заем, договорот за вложување средства на странско лице во домашна организација на здружен труд или договорот за вложување средства на домашна организација на здружен труд во странска организација, во согласност со меѓународните сметководствени начела и правила за економско-финансиска ревизија.

## Член 33

Врз основа на испитувањата извршени во текот на вршењето на претходната економско-финансиска ревизија, како и во текот на вршењето на економско-финансиската ревизија на завршната сметка, Службата изработува посебен извештај и го доставува до органот на управувањето и до работовниот орган на корисникот на општествени средства ако се утврдат слабости, недостатоци и неправилности во воспоставувањето и функционирањето на интериот систем на контрола од член 16 на овој правилник кои можат битно да влијаат врз реалноста и објективноста на искажаната финансиска состојба и на резултатите од работењето.

Посебниот извештај од став 1 на овој член се изработува и по извршената економско-финансиска ревизија, ако во извештајот за економско-финансиската ревизија се дава едно од мислењата од член 26 став 2 точ. 2, 3 и 4 и кога економско-финансиска ревизија се врши првпат.

## III. Пресодни и завршни одредби

## Член 34

Во поглед на доставувањето на извештајот за економско-финансиската ревизија и други материјали кои се однесуваат на економско-финансиската ревизија, сметањето на роковите, давањето правна помош, изведувањето на доказите и на другите прашања нито не се регулирани со овој правилник, сообразно се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78 — пренистен текст).

## Член 35

Постапката за вршење на економско-финансиска ревизија започната пред денот на влезувањето во сила на овој правилник, ќе продолжи според одредбите од овој правилник.

## Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од депот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-124/80  
25 ноември 1980 година  
Белград

Генерален директор  
на Службата на  
општественото  
книговодство,  
Милорад Бировљевиќ, с. р.

## 1075.

Врз основа на член 9 од Законот за контролата на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 70/78), Сојузниот извршен инспекторат објавува

## СПИСОК

**НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОБЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ**

1. Контрола на квалитетот на долунаведените земјоделски и прехранбени производи и на нивните преработки наменети за извоз се овластени да вршат, и тоа на:

1) говеда за колење, вклучувајќи и телиња и јуниња;

2) коњи за колење и други категории коњи, освен коњи за приплод;

3) месо говедско, вклучувајќи и телешко и јунешко (разладено, замрзнато);

4) други видови и категории на добиток и месо — само ако контролата на квалитетот и издавањето сертификат го условува странскиот купувач:

— Сложена организација удруженог рада за контрола на квалитетот и квантитетот на робе „Југоинспект“, Београд, Трг Републике бр. 3, со своите работни организации лоцирани во Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград, Нови Сад и Ријека — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— Ветеринарска станица Сесвете, ул. Јелковачка бр. 2 — на територијата на општина Сесвете;

— Ветеринарска станица Копривница, ул. Павлека Мишкица бр. 66 — на територијата на општина Копривница.

— Ветеринарска станица Бели Манастир, ул. ЈНА бр. 74 — на територијата на општина Бели Манастир;

— Технолошко-пољопривредни институт „ТПИ“, РО у саставу ИПК „Серво Михаљ“, Зрењанин, ул. Раде Кончара бб, — на териториите на општините Зрењанин, Сечањ, Жигиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Кикинда, Чока и Кнежевац.

5) конзерви од месо;

6) други преработки од месо — само ако контролата на квалитетот и издавањето сертификат го условува странскиот купувач;

— Југословенски институт за технологија меса, Београд улица Каћанског бр. 13 — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

7) вино;

8) ракија од сливи — сливовица;

9) други алкохолни и безалкохолни пијалци — само ако контролата на квалитетот и издавањето сертификат го условува странскиот купувач:

— Пољопривредни факултет, Институт за прехранбена технологија и биохемија, Земун, ул. Пеманџина бр. 6 — на територијата на СР Србија, освен на територијата на САП Војводина;

— Завод за контрола пољопривредних производа „Толчидер“, Београд, ул. Теодора Драјзера бр. 11 — на територијата на СР Србија, освен на територијата на САП Војводина;

— Технолошки факултет, ООУР Институт за микробиолошке процесе и примењена хемија, Одељење за технологија вина, Нови Сад, ул. Вељка Влаховиќа број 2 — на територијата на САП Војводина;

— Еколошка станица Вршац, ул. Хероја Пинкија бр. 49 — на територијата на САП Војводина;

— Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за воћарство, виноградарство, винарство и вртларство, Загреб, ул. Кочиќева бр. 9 — на територијата на СР Хрватска;

— „Југоинспект“ Загреб, ООУР „Агроконтрола“ Загреб, ул. Прерадовиќева број 31 — на територијата на СР Хрватска;

— Фитосанитетска станица „Адриаконтрола“, Винарски Лабораториј, Ријека, улица Блажа Полиќа број 2 — на територијата на СР Хрватска;

— Свеучилиште у Сплиту, Институт за јадранске културе и мелјорација крша, Спил, пут Дуилова бр. 11 — на територијата на СР Хрватска;

— Кметиски институт Словеније, Љубљана, улица Хасетова бр. 2 — на територијата на СР Словенија;

— Кметиски завод, Марибор, ул. Винарска бр. 14 — на територијата на СР Словенија;

— Универзитет „Кирил и Методиј“, РО Земјоделски факултет, ООЗТ Институт за лозарство и винарство, Скопје, Бутел I — на територијата на СР Македонија;

— Универзитет „Вељко Влаховиќ“, Пољопривредни институт, Титоград, Булевар револуције бр. 9 — на територијата на СР Црна Гора;

— „Херцеговина“ Пољопривредни комбинат Мостар, истраживачко-развојни центар Ходбина, Ходбина код Мостара — на територијата на СР Босна и Херцеговина;

10) тутун во лист;

11) други категории тутун — само ако контролата на квалитетот и издавањето сертификат ги условува странскиот купувач:

— „Југотутун“ Скопје, Институт за тутун, Прилеп, Кичевски пат бб — на територијата на СР Македонија;

— Институт за дуван Мостар, Пут за главицу бр. 10 — на територијата на СР Босна и Херцеговина;

— Институт за дуван Београд, ул. Далматинска бр. 22 — на територијата, на СР Србија;

— Дувански институт Загреб, улица Планинска бр. 1 — на териториите на СР Хрватска и СР Словенија;

— Универзитет „Велько Влаховиќ“, Пољопривредни институт, Титоград, Булевар револуције бр. 9 — на територијата на СР Црна Гора;

— 12) овошје, зеленчук и производи од овошје и зеленчук и други производи од растително потекло — само ако контролата на квалитетот и издавањето сертификат ги условува странскиот купувач;

— Сложена организација удруженог рада за контролу квалитета и квантитета робе „Југовисект“ Београд, Трг Републике бр. 3, со сите работни организации лоцирани во Београд, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград, Нови Сад и Ријека — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2 Овластените организации на здружен труд од став 1 на овој список вршат контрола на квалитетот почнувајќи од 1 јануари 1981 година.

3 Списокот на организациите на здружен труд овластени за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) престанува да важи на 31 декември 1980 година.

Бр. 2685  
11 декември 1980 година  
Белград

Главен сојузен  
пазарен инспектор,  
Слободан Пенскиќ, с. р.

**1076.**

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1-80 и 38/80), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, склучуваат

**ДОГОВОР**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

**Член 1**

Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни со овој договор да ги утврдат производите и услугите што се од интерес за целата земја, при остварувањето на општествената контрола на цените.

**Член 2**

Како производи и услуги од интерес за целата земја, во смисла на член 1 од овој договор, се сметаат:

Гран-ка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4

**ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО**

0103	01030		Преработка на јаглен:
		010301	— Производство на кокс и полукокс

1	2	3	4
0104			Производство на нафта и земјен гас:
	01041	010410	Производство на сурова нафта
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати: сите производи
0106	01060	010600	Производство на железна руда: сите производи
0107			Црна металургија:
	01071		Производство на железо и челик
		510711	— Производство на сурово железо
		010712	— Производство на суров челик
		010713	— Производство на валан, влечен и кован челик: сите производи
	01072	010720	Производство на феролегури: сите производи
0108			Производство на руди на обесни метали:
	01081	010810	Производство на руди и концентрат на бакар
	01082	010820	Производство на руди и концентрат на олово и цинк
	01083	010830	Производство на боксит
	01089	010890	Производство на руди и концентрат на други обесни метали: сите производи
0109			Производство на обоени метали:
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи
	01092	010920	Производство на олово: сите производи
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи
	01094		Производство на глиница и алуминиум:
		010941	— Производство на глиница
		010942	— Производство на алуминиум: сите производи
	01099		Производство на други обесни метали
		010991	— Производство на антимон
		010992	— Производство на жива
		010999	— Производство на неспоменати обоени метали: сите производи
0110			Преработка на обесни метали:
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи
	01109		Преработка на бакар и на други обесни метали
		011091	— Преработка на бакар и на легури од бакар: сите производи

1	2	3	4	1	2	3	4
		011092	— Преработка на олово: сите производи		01142	011420	Производство на земјоделски машини: сеатки, комбајни и жетварки
		011093	— Преработка на цинк: сите производи		01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи освен производство на канцелариски машини: машини за сметање (освен електронски), книговодствени машини, системи на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пишување, неспоменати машини за мерење тежина, машини за копирање (покрај долуспоменатите за фото-копирање) и др., како и часовници од сите видови, делови, кутии и механизми, како и механизми за временско регулирање.
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал):				
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)				
		011112	— Производство на магнезит и глина: сите производи освен керамичка глина				
	01112		Производство на сол:				
		011121	— Производство на морска сол				
		011129	— Производство на друга сол: сите производи				
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)				
	01121		Производство на стакло:	0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата):
		011211	— Производство на рамно стакло: сите производи		01151		Производство и поправка на шински возила
		011219	— Производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна			011511	— Производство на шински возила: сите производи
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи		01152		Производство на друмски возила
		011292	— Производство на јаглено-графитни производи: сите производи			011521	— Производство на мотори: сите производи
		011299	— Друга преработка на неметални минерали: производство на природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусење			011522	— Производство на камиони и специјални возила: сите производи
0113			Металопреработувачка дејност:			011523	— Производство на патнички автомобили
	01131		Производство на метален репродукционен материјал			011524	— Производство на трактори: сите производи
		011311	— Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	0117			— Производство на велосипеди и мопеди
		011312	— Производство на метален инсталационен материјал: сите производи			011527	— Производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи
0114			Машиноградба:				Производство на електрични машини и апарати:
	01141		— Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)		01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи
		011411	— Производство на енергетски машини и уреди: сите производи		01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
						011721	— Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи

1	2	3	4	1	2	3	4
		011723	— Производство на комуникациони апарати и уреди: сите производи			012421	— Производство на хартисна амбалажа: натрон вреќи
		011724	— Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: сите производи	0129	01290		Преработка на каучук:
						012901	Производство на гума за возила: сите производи
				0130			Производство на прехранбени производи:
01173	011730		Производство на кабли и спроводници: сите производи	01301	013010		— Мелење и лупење житарици: пченично брашно и ориз
01174			Производство на електрични апарати за домаќинство:	01306	013060		— Производство на шеќер: производство на суров и рафиниран шеќер
		011741	— Производство на термички апарати: производство на шпорети, бојлери, термо-акумулациони печки и електрични радијатори	01308	013080		— Производство на растителни масла и масти: производство на сурови и рафинирани јастиви растителни масла и масти од сончоглед, соја и маслодајна репка
		011742	— Производство на разладни апарати и уреди: сите производи				
		011743	— Производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите производи	0133			Производство и преработка на тутун:
		011792	— Производство на сијалици илуминисцентни цевки: сите производи	01331	013310		Производство на ферментиран тутун
		011793	— Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи	01332	013320		Преработка на тутун: сите производи
0118			Производство на базни хемиски производи:	ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО			
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство): сите производи	0201			Земјоделско производство
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи	02011	020110		Поледелство: пченица, ориз (арпа), пченка, шеќерна репа, сончоглед, соја, маслодајна репка, тутун и памук
0119			Преработка на хемиски производи:	02014	020140		Сточарство: одгледување на говеда, свињи и овци за месо и волна
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски сировини: сите производи освен хумача крв, нејзини деривати, серуми и вакцини	ОБЛАСТ 06 — СООБРАЌАЈ И ВРСКИ			
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: детерџенти	0601	06010		Железнички сообраќај:
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: експлозив			060101	— Превоз на патници и стоки: превоз на стоки во железничкиот сообраќај
0124			Производство и преработка на хартија:	0604	06040		Воздушен сообраќај:
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија, рого-харти и натрон хартија за вреќи			060401	— Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: превоз на патници и товари со авиони во внатрешниот и во сообраќајот на редовните линии
	01242		Преработка на хартија			060402	— Услуги на аеродроми

1	2	3	4
0609	06090	060900	Дејност на јавниот поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај: писма и поштенски картички во внатрешниот ПТТ сообраќај и меѓународни ПТТ услуги.

## Член 3

Овој договор може да се менува и дополнува на начинот и според постапката за неговото склучување, со тоа што учесниците на овој договор се согласни да ја следат неговата реализација и доколку ќе се укаже потреба да предложат измени, односно дополненија.

## Член 4

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

24 ноември 1980 година  
Белград

За Сојузниот извршен совет,  
**Душан Илиевиќ, с. р.**

член на Сојузниот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Босна и Херцеговина,  
**Шемсудин Јељкиќ, с. р.**

член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Македонија,  
**Другут Единоски, с. р.**

член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Словенија,  
**Борут Шиндерл, с. р.**

член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Србија,  
**Миливоје Стојковиќ, с. р.**

член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Саборот на  
СР Хрватска,  
**Хрвое Скоко, с. р.**

член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на  
СР Црна Гора,  
**Владимир Станковиќ, с. р.**

директор на Републичкиот  
завод за цени

За Извршниот совет на  
САП Војводина,  
**Снежина Корица, с. р.**

член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на  
САП Косово,  
**Вељко Хаџрудиниќ, с. р.**

член на Извршниот совет

## 1077.

Врз основа на член 78 став 3, во врска со член 65 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот Совет на Собранието на САП Војводина, Извршниот Совет на Собранието на САП Косово, Стопанската комора на Југославија, Општото здружение на рудниците на јаглен на Југославија, Општото здружение на прината металургија на Југославија, Општото здружение на организациите на нафтено то стопанство на Југославија, Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија, Општото здружение на обесните метали на Југославија, Општото здружение на рудниците на индустријата на неметали на Југославија, Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гуми на Југославија, Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Југославија, Општото здружение на шумарството и индустријата за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија, Општото здружение на графичката индустрија на Југославија, Општото здружение на тескитилната индустрија и индустријата за облекување на Југославија, Општото здружение на кожарската преработувачка индустрија на Југославија, Општото здружение за водостопанство на Југославија, Општото здружение за земјоделска и прехранбена индустрија на Југославија, Општото здружение на тутунското стопанство на Југославија, Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија, Општото здружение на сообраќајот на Југославија, Општото здружение на трговијата на Југославија, Заедницата на југословенските ПТТ, Заедницата на југословенското електростопанство „Југел“, Заедницата на југословенските железници, Здружението на заедниците за осигурување на имот и лица на Југославија, Здружението на банките на Југославија, Здружниот сојуз на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузната конференција „Месна заедница и семејство“ и Заедницата на индустријата на вооружувањето и воена опрема на Југославија, склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

## ЗА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

## Член 1

Заради создавање услови работниците во основните и другите организации на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници да ги уредуваат меѓусебните односи, да ги усогласуваат своите интереси и да ги остваруваат своите права и обврски во областа на цените и општествената контрола на цените, учесниците на овој општествен договор, во рамките на утврдените права и должности со Уставот на СФРЈ и со Законот за основите на системот на цените и на општествената контрола на цените (во натамошниот текст: Законот), се согласни со овој општествен договор да ги утврдат основите заради обезбедување услови за основање Сојузна заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Сојузна заедница).



## Член 2

Учесниците на овој општествен договор се согласни Сојузната заедница да се основа и организира така што да се обезбеди остварување на следните заеднички цели:

1) самоуправно уредување на односите во областа на цените на производите и услугите што се од интерес за целата земја, во согласност со заедничката економска политика;

2) насочување и унапредување на самоуправните односи и усогласување интересите на самоуправните организации и заедници во остварувањето на нивните права и обврски во областа на цените, а посебно преку самоуправни спогодби и општествени договори;

3) остварување на соработка и усогласување на ставовите за сите прашања од заеднички интерес на учесниците на овој општествен договор во подготвувањето на основите за утврдување и спроведување политиката на цените и за други прашања од делокругот на Сојузната заедница и со предлагање на мерки за спроведување на утврдената политика на цените што ги врши Сојузната заедница;

4) создавање услови за натамошно изградување на општествена контрола на цените и вршење на таа контрола од страна на самоуправните организации и заедници и од страна на организираниите потрошувачи;

5) усогласување на ставовите и интересите на основните и други организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници во предлагањето, утврдувањето и спроведувањето на политиката на цените.

## Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласни задачите и работите утврдени со Законот, Сојузната заедница да ги врши на следниот начин:

1) во постапката на донесување упатство за применување на критериумите за формирање на цени и на други прописи што ги донесува, да подготвува појдовен материјал, да им го доставува на учесниците на овој општествен договор и да зазема ставови за предлозите на учесниците на овој општествен договор;

2) во подготвувањето на основите за утврдување на политиката на цените и предлагањето на мерки за нејзиното спроведување да ги анализира движењето и односите на цените по одделни области, гранки и групи производи и тенденциите на движењето на цените и да ги оценува условите значајни за нивното и односите на цените;

3) при самоуправното спогодување и општественото договарање за цените да им даде стручна помош на основните и на други организации на здружен труд така што ќе ги анализира движењето на цените, економската положба на групациите, посебно од становиштето на влијанието на цените врз доходот на организациите на здружен труд во групациите, односно за нивото на цените, како внатре во групациите така и во однос на други гранки и области и да дава расположиви податоци за положбата на гранките и групациите во примарната распределба;

4) во постапката на општественото договарање за цените на производите и услугите од интерес за целата земја да учествува во склучувањето на општествен договор;

5) на учесниците на овој општествен договор да им даде соодветни анализи и податоци за влијанието на предложените промени на цените за трошоците на работењето на гранките и групациите, за животните трошоци и за развојот на производните сили на општеството;

6) при вршењето општествена контрола на цените да го следи и оценува применувањето на критери-

умите за формирање на цените утврдени со Законот заради воспоставување порамномерни односи во примарната распределба и за тоа да ги известува заинтересираните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници;

7) при вршењето општествена контрола на цените и вршењето задачите и работите од непосредната контрола на цените на начинот утврден со Законот за производите и услугите од интерес за целата земја, особено да ги оценува состојбата на пазарот и односите на цените;

8) ако со согледувањето и анализата утврди дека настаниле околностите предвидени со Законот што не обезбедуваат движење и развој на односите на цените во согласност со утврдената политика, да му предложи на Сојузниот извршен совет воспоставување на мерките на непосредната контрола на цените;

9) на барање од Сојузниот извршен совет, по времето да врши покомплексно аналитичко согледување на движењето на цените, на условите во кои се одвиваше движењето и на основите што дејствуваа врз движењето на цените;

10) на барање од учесниците на овој општествен договор, во рамките на оваа програма за работа, да врши аналитички, стручни и други работи од својот делокруг.

Учесниците на овој општествен договор се согласни Сојузната заедница при вршењето на задачите и работите да соработува со научни и со други специјализирани организации на здружениот труд.

На барање од основните и други организации на здружен труд и од други самоуправни организации и заедници, Сојузната заедница дава стручна помош и остварува-стручна соработка во согласност со Законот и со овој општествен договор.

Во вршењето на задачите и работите, во согласност со Законот и со овој општествен договор, Сојузната заедница во постапката на остварувањето на општествена контрола на цените посебно соработува со републичките, покраинските и со други заедници за работите на цените.

## Член 4

Учесниците на овој општествен договор, се согласни, во согласност, со своите права, обврски и одговорности да придонесуваат и да го поттикнуваат што поуспешно остварувањето на задачите и работите на Сојузната заедница утврдени со Законот и во рамките на целите утврдени со овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор се согласни, заради извршување на своите обврски, редовно да го следат спроведувањето на овој општествен договор, најмалку секој шест месеци меѓусебно да се известуваат за извршувањето на одредбите од овој општествен договор и за проблемите на неговото спроведување и да бидат должни да преземаат соодветни мерки во рамките на своите права и овластувања.

Учесниците на овој општествен договор се согласни за спроведувањето на овој општествен договор редовно да ја известуваат јавноста.

## Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни своите права, обврски и одговорности утврдени со Законот да ги остваруваат.

1) со поттикнување на општественото договарање и самоуправното спогодување во областа на цените и со придонесување за самоуправното уредување на односите во областа на цените;

2) со известување, преку своите делегати во Советот на Сојузната заедница, свои мислења, предлози и ставови за прашањата од делокругот на Со-

ветот на Сојузната заедница и со давање иницијативи за разгледување на определени прашања на седниците на Советот и за формирање стручни работни тела на Сојузната заедница;

3) со вршење општествени контрола на цените, непосредно и преку своите делегати во Советот на Сојузната заедница;

4) со редовно известување од страна на Сојузната заедница за појавите и забележувањата што таа ќе ги согледа во вршењето на задачите и работите од својот делокруг, а посебно за појавите и забележувањата за развојот на општествено-економските односи што се од битно влијание врз движењето на цените на производите и услугите од интерес за целата земја, и со редовно известување на Сојузната заедница за тие појави и забележувања.

#### Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласни средствата за работа на Сојузната заедница, во согласност со Законот, да се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и од надоместите за услуги што ги врши Сојузната заедница во согласност со својот статут.

Учесниците на овој општествен договор се согласни средствата за работа на Сојузната заедница да се утврдуваат зависно од обемот на задачите и работите утврдени во програмата за работа на Сојузната заедница и од услугите за извршување на тие задачи и работи.

Од приходите што Сојузната заедница ќе ги оствари според Законот се обезбедуваат и средствата за работа на Работната заедница на Сојузната заедница.

#### Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласни со програмата за работа на Сојузната заедница, во согласност со нејзините права, должности и одговорности, да ги утврдат задачите и работите што Сојузната заедница треба да ги врши за потребите на секој учесник на овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор се согласни организирањето вршење на задачите и работите на Сојузната заедница да се уреди така што да се обезбеди стручно, навремено, економично и целесобразно извршување на задачите и работите од делокругот на Сојузната заедница, утврдени со Законот и со овој општествен договор.

#### Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласни организирањето вршење на задачите и работите да се спроведува во работната заедница спрема видот сложеноста и обемот на задачите и работите на Сојузната заедница.

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека раководните работници во работната заедница на Сојузната заедница ќе се избираат односно именуваат во согласност со Општествениот договор за кадровската политика во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/76).

#### Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во согласност со Законот, своето право на управување да го остваруваат преку делегати во Советот на Сојузната заедница.

Начинот на работата и на одлучувањето во Советот на Сојузната заедница поблиску се уредува со Статутот на Сојузната заедница и со деловникот за работата на Советот на Сојузната заедница.

#### Член 10

Учесниците на овој општествен договор се согласни изборот и именувањето, како и траењето на мандатот на членовите на Советот на Сојузната заедница, да го утврдува секој учесник на овој општествен договор — за членот на Советот на Сојузната заедница кого го делегира, односно го именува.

#### Член 11

Учесниците на овој општествен договор се согласни начинот на одлучувањето на Советот на Сојузната заедница и другите прашања во врска со работата на тој совет поблиску да ги уредат со статутот и деловникот за работа на Советот на Сојузната заедница.

#### Член 12

Учесниците на овој општествен договор се согласни да учествуваат во подготвувањето на програмата за работа на Сојузната заедница и за програмата за работа на Сојузната заедница да дадат свое мислење надолна во рок од 30 дена од денот на доставувањето на програмата за работа на мислење.

#### Член 13

Надзор над работата на Сојузната заедница, во поглед на јавните овластувања утврдени со Законот, врши Сојузниот извршен совет.

Учесниците на овој општествен договор се согласни надзорот над работата на Сојузната заедница, покрај учеството во управувањето со Сојузната заедница преку своите делегати во Советот на Сојузната заедница, да го остваруваат со разгледување на извештајот за работата на Сојузната заедница, со разгледување на известувањата за проблемите во работата на Сојузната заедница и на друг начин утврден со статутот на Сојузната заедница.

#### Член 14

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во согласност со Законот, работниците што ги вршат управните, стручните, аналитичките, административните и на нив слични работи, за Сојузната заедница да формираат работна заедница на Сојузната заедница.

#### Член 15

Работниците во работната заедница на Сојузната заедница имаат:

1) право што го остваруваат во согласност со природата на задачите и работите што ги вршат за Сојузната заедница, како и други права утврдени со овој општествен договор и со други самоуправни општи акти, во согласност со законот;

2) право непосредно да го стекнуваат доходот на работната заедница со слободна размена на трудот, врз основа на самоуправни спогодба што ќе ја склучат Сојузната заедница и работниците на работната заедница;

3) право на средства за лични доходи и заедничка потрошувачка, во согласност со начелото на распределба спрема работата и со општествено утврдени основи на распределбата кои важат за организациите на здружен труд;

4) право на користење на средствата за работа со кои работат.

Со самоуправниот спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности се уредуваат меѓусебните односи на работниците на работната заедница и на Сојузната заедница во поглед на условите за слободна размена на трудот и за остварување на доходот, како и во поглед на други меѓусебни односи во остварувањето на заедничките цели и интереси во работниците што ги вршат работите на работната заедница и на Сојузната заедница.

## Член 16

Учесниците на овој општествен договор се согласни, заради извршување на рековите предвидени со Закон за применување на Законот, да се забрза основањето на Сојузната заедница и да се преземат мерки за да се донесат сите прописи и други акти кои го овозможуваат спроведувањето на политиката на цените врз основите на новиот систем на цените.

Учесниците на овој општествен договор се согласни Стопанската комора на Југославија, наредно на рок од 15 дена од денот на склучувањето на овој општествен договор, да поведе иницијатива за склучување на самоуправни спогодба за основање на Сојузна заедница.

## Член 17

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во рок од 15 дена од денот на склучувањето на самоуправната спогодба за основање на Сојузната заедница, да делегираат, односно именуваат членови во Советот на Сојузната заедница.

## Член 18

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници учесници на овој општествен договор.

## Член 19

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

16 јуни 1980 година  
Белград

За Сојузниот извршен совет,  
**Душан Илиевик**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,  
**Шемсудин Лејлик**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,  
**Дургут Едиповски**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,  
**Борут Шиндерл**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,  
**Петар Антоновиќ**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,  
**Хрвоје Скоко**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,  
**Владо Степановиќ**, с. р.  
директор на Републичкиот завод за  
цени

За Извршниот совет на Собранието на СР Војводина  
**Синиша Корица**, с. р.  
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Косово,  
**Вељба Хајрудини**, с. р.  
член на Советот

За Стопанската комора на Југославија,  
**Раде Тодовиќ**, с. р.  
потпретседател на Стопанската  
комора на Југославија

За Општото здружение на рудниците на јаглен на Југославија,  
**Алија Исаковиќ**, с. р.  
претседател на Собранието на ОЗ

За Општото здружение на црната металургија на Југославија,  
**Горѓи Шешлија**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на организациите на нафтеното стопанство на Југославија,  
**Бранко Јоветиќ**, с. р.  
претседател на Собранието на ОЗ

За Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија,  
**Родољуб Мициќ**, с. р.  
претседател на Собранието на ОЗ

За Општото здружение на обоените метали на Југославија,  
**Никола Шкрели**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на рудниците на индустријата на неметали на Југославија,  
**Петар Милетиќ**, с. р.  
претседател на Собранието на ОЗ

За Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гуми на Југославија,  
**Иво Ивановиќ**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Југославија,  
**Александар Јокиќ**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на шумарството и индустрија за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија,  
**Драгиша Ленчаревиќ**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на графичката индустрија на Југославија,  
**Миљешко Обрадовиќ**, с. р.  
член на Извршниот одбор на ОЗ

За Општото здружение на текстилната индустрија и индустријата за облекување на Југославија,  
**Бранко Жиган**, с. р.  
претседател на Собранието на ОЗ

За Општото здружение на кожарската преработувачка индустрија на Југославија,

**Гуро Маравиќ**, с. р.  
претседател на Извршниот одбор на ОЗ

За Општото здружение за водостопанство на Југославија,

**Васо Микановиќ**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија,

**Сава Веселинов**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на тутунското стопанство на Југославија,

**Георги Кусигерски**, с. р.  
секретар на ОЗ

За Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија,

**Егон Конради**, с. р.  
претседател на Извршниот одбор на ОЗ

За Општото здружение на сообраќајот на Југославија,

**Стојан Чулаковски**, с. р.  
претседател на Собранието на ОЗ

За Општото здружение на трговијата на Југославија,

**Живои Круниќ**, с. р.  
претседател на Извршниот одбор на ОЗ

За Заедницата на Југословенските ПТТ,

**Гојко Секуловски**, с. р.  
генерален директор на Заедницата

За Заедницата на Југословенското електростопанство „Југел“

**Љубиша Лазар**, с. р.  
генерален директор на „Југел“

За Заедницата на Југословенските железници,

**Нико Филиповиќ**, с. р.  
генерален директор на Заедницата

За Здружението на заедниците за осигурување на имот и лица на Југославија,

**Милан Баиќ**, с. р.  
генерален секретар на Здружението

За Здружението на банките на Југославија,

**Милован Милутиновиќ**, с. р.  
генерален секретар на Здружението

За Здружниот сојуз на Југославија,

**Стојан Миленковиќ**, с. р.  
претседател на Сојузот

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

**Предраг Петровски**, с. р.  
члан на Претседателството на советот на ССЈ

За Сојузната конференција на Социјалистичкиот Сојуз на работниот народ на Југославија,

**Ристо Цунов**, с. р.  
член на Претседателството на СК на ССРНЈ

За Сојузната конференција „Месна заедница и семејство“

**Мома Миловановиќ**, с. р.  
потпретседател на МЗ

За Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија,

**Момчило Михаиловиќ**, с. р.  
извршен директор на Заедницата

## 1078.

Врз основа на член 78, став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), во согласност со Општествениот договор за Сојузната заедница за работите на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/80), Општото здружение на рудниците за јаглен на Југославија Општото здружение на црната металургија на Југославија, Општото здружение на организациите на нафтено стопанство на Југославија, Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија, Општото здружение на обоени метали на Југославија, Општото здружение на рудниците и индустријата на неметали на Југославија, Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гуми на Југославија, Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Југославија, Општото здружение на шумарството и индустријата за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија, Општото здружение на графичката индустрија на Југославија, Општото здружение на текстилната индустрија и индустријата за облекување на Југославија, Општото здружение на кожарско-преработувачката индустрија на Југославија, Општото здружение за водостопанство на Југославија, Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија, Општото здружение на тутунското стопанство на Југославија, Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија, Општото здружение на сообраќајот на Југославија, Општото здружение на трговијата на Југославија, Заедницата на Југословенските ПТТ, Заедницата на југословенското електростопанство „Југел“, Заедницата на југословенските железници, Здружението на осигурителните организации на Југославија, Здружението на банките на Југославија, Здружниот сојуз на Југославија, Заедницата на индустријата за вооружување и воена опрема на Југославија, Конференцијата „Месна заедница и семејство“ на Југославија, Сојузот на заедниците на здравствените организации на Југославија, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија и Сојузот на самоуправните интересни заедници за насочено образование, склучуваат

## САМОУПРАВНА СПОГОДБА

### ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

#### Член 1

Заради непосредно влијание на здружениот труд, уредување на меѓусебните односи, усогласување на своите интереси и остварување на правата, обврските и одговорностите во областа на цени-

те на производите и услугите од надлежноста на федерацијата, учесниците на оваа самоуправна спогодба основаат Сојузна заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Сојузната заедница), во согласност со Општествениот договор за Сојузната заедница за работите на цените (во натамошниот текст: Договорот) и со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените (во натамошниот текст: Законот).

#### Член 2

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни во неа поблиску да ги утврдат задачите и работите на Сојузната заедница, правата, должностите и одговорностите на Сојузната заедница и на нејзините основачи и да ги разработат другите прашања што се однесуваат на работата на Сојузната заедница, во согласност со Законот и Договорот.

#### Член 3

Сојузната заедница врши задачи и работи во областа на цените на производите и услугите од надлежноста на федерацијата утврдени со член 78 став 5 на Законот.

##### Сојузната заедница:

- донесува упатство за применување на критериумите за формирање на цените и други прописи предвидени со Законот и дава стручна помош на самоуправните организации и заедници кога тие, во рамките на Стопанската комора на Југославија и во општите здруженија, вршат поблиска разработка на критериумите за формирање на цените или за усогласување на тие критериуми со член 48 од Законот;

- ја анализира примената на критериумите за формирање на цените на производите и услугите;

- ги подготвува основите за утврдување на политиката на цените, го следи влијанието на мерките на текуштата економска политика врз пазарните услови и материјалните односи во кои се формираат цените и, заедно со надлежните сојузни органи, предлага мерки за спроведување на политиката на цените;

- дава стручна помош на основачите при покренувањето, односно спроведувањето на постапката на самоуправното спогодување и општествено договарање за цените на производите и услугите;

- учествува во склучувањето на самоуправни спогодби и општествени договори со кои се уредуваат ценовните и доходовните односи за производите и услугите од надлежност на федерацијата;

- заради предлагање и преземање на соодветни мерки, го следи и го анализира влијанието на цените врз односите во стекнувањето и распределбата на доходот во рамките на одделни области, гранки и групации, како и на стопанството во целост; ги разгледува податоците и врши анализи за движењата на цените и за нивното влијание врз стабилноста на пазарот, на трошоците за работењето на стопанството и одделни негови делови, на животните трошоци и стандардот на работните луѓе и граѓани, како и на правците на развојот на производните сили на општеството утврдени со општествениот план;

- врши општествена контрола на цените со предлагање соодветни економски мерки, со вршење на работите на непосредната контрола на цените, со донесување прописи за чие донесување е овластена и со учествување во склучувањето на самоуправни спогодби и општествени договори со кои се уредуваат односите во областа на цените на производите и услугите од надлежност на федерацијата;

- врши задачи и работи од непосредната контрола на цените и подготвува и предлага до Сојузниот извршен совет донесување на мерки за непосредната контрола на цените определени со Законот;

- на барање од основачите или од Сојузниот извршен совет и од други учесници на Договорот, во рамките на утврдената програма за работа на Сојузната заедница, врши аналитички, стручни и други работи од својот делокруг;

- врши и други задачи и работи во областа на цените, во согласност со Законот.

Сојузната заедница е должна задачите и работите утврдени со Закон и со оваа самоуправна спогодба да ги врши стручно, квалитетно, навремено и одговорно.

#### Член 4

Учесниците на спогодбата се согласни Сојузната заедница да донесува програма и планови за својата работа.

Програмата за работа на Сојузната заедница се утврдува за периодот од 1 јануари до 31 декември текуштата година.

Врз основа на програмата за работа, Сојузната заедница ги утврдува периодичните планови на својата работа.

#### Член 5

Со годишната програма за работа на Сојузната заедница се утврдуваат работите и задачите од нејзиниот делокруг и роковите во кои, тие ќе се извршат.

Со периодичните планови се утврдуваат прашањата што Сојузната заедница ќе ги разгледува во секое тримесечје и времето на одржувањето на седниците на Советот и на другите тела на Сојузната заедница за разгледување на тие прашања.

#### Член 6

Основачите на Сојузната заедница имаат еднакви права и обврски, утврдени со Законот и со оваа самоуправна спогодба.

Основачите ги имаат следните права и обврски:

- да учествуваат во работата на Сојузната заедница и во нејзиното управување во согласност со Законот;

- да се користат со услугите на Сојузната заедница и со стручните служби на нејзината работна заедница што вршат заеднички работи, согласно со утврдената програма за работа;

- да поведуваат иницијатива, да поднесуваат предлози и да даваат забелешки за сите прашања од делокругот на Сојузната заедница и на нејзините органи;

- редовно и навремено да бидат известувани за работата и работењето на Сојузната заедница;

- да остваруваат и други права утврдени со оваа спогодба;

- од Сојузната заедница да бараат податоци, документација и извештаи што се од значење за одлучувањето на работниците, односно другите работни луѓе и граѓани, ако Сојузната заедница располага со такви податоци во рамките на задачите и работите од својот делокруг и, ако со Законот не е предвидено, тие податоци да претставуваат деловна или друга тајна;

- меѓусебно да се договараат и спогодуваат за сите прашања од заеднички интерес во областа на цените;

- на Сојузната заедница да и обезбедат потребни податоци во врска со работите што таа ги врши;

— да ги извршуваат одлуките на органите на Сојузната заедница, односно Советот и претседателот;

— да ја чуваат деловната тајна;

— да извршуваат други обврски што се утврдени со оваа самоуправна спогодба или со други самоуправни општи акти донесени во согласност со оваа спогодба.

#### Член 7

Средствата за вршење на задачите и работите на Сојузната заедница се обезбедуваат во буџетот на Федерацијата и од надоместите за вршење на услуги, во согласност со Законот.

Начинот и постапката за обезбедување средства од надоместите за вршење на услуги, поблиску ќе се регулираат со Статутот на Сојузната заедница, во согласност со Законот.

#### Член 8

Работниците во Работната заедница на Сојузната заедница непосредно стекнуваат доход на Работната заедница со слободна размена на трудот, врз основа на самоуправната спогодба што ќе ја склучат Сојузната заедница и работниците на таа работна заедница.

Работниците во Работната заедница, во рамките на доходот на работната заедница, стекнуваат средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка, во согласност со начелото за распределба спрема трудот и со општествено утврдените основи за распределбата кои важат за организациите на здружен труд.

#### Член 9

Учесниците на Самоуправната спогодба се согласни. Стопанската комора на Југославија, откако ќе ја спроведе постапката и изборот на делегати за Советот на Сојузната заедница, да свика прва седница на Советот, заради конституирање.

#### Член 10

Оваа самоуправна спогодба е склучена кога ќе ја потпишат овластените претставници на основачите врз основа на одлуките на своите надлежни органи.

Кон оваа самоуправна спогодба можат да пристапат и други самоуправни организации и заедници.

#### Член 11

Измени и дополнења на оваа самоуправна спогодба се вршат на истиот начин и по постапката пропишана за нејзиното донесување.

#### Член 12

Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Гласник Праведне коморе Југославије“.

26 септември 1980 година

Белград

За Општото здружение на рудниците на јаглен на Југославија,

**Славко Јаневиќ**, с. р.

претседател на Деловниот одбор

ПЕК — Велење

За Општото здружение на црната металургија на Југославија,

**Ѓорѓе Шешлија**, с. р.  
секретар на Општото здружение на црната металургија на Југославија

За Општото здружение на организацијата на нафтеноото стопанство на Југославија,

**Иво Шиндија**, с. р.  
секретар на Општото здружение на организацијата на нафтеноото стопанство на Југославија

За Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија,

**Родољуб Мициќ**, с. р.  
претседател на Собранието на Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија

За Општото здружение на обоените метали на Југославија,

**Никола Шкрелн**, с. р.  
секретар на Општото здружение на обоените метали на Југославија

За Општото здружение на рудниците на индустријата за неметали на Југославија,

**Петар Милетиќ**, с. р.  
претседател на Собранието на Општото здружение на рудниците на индустријата за неметали на Југославија

За Општото здружение на хемиската индустрија и индустријата на гума на Југославија,

**Иво Ивановиќ**, с. р.  
секретар на Општото здружение на хемиската индустрија на гума на Југославија

За Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Југославија,

**Александар Јовиќ**, с. р.  
секретар на Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Југославија

За Општото здружение на шумарството и индустријата за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија,

**Драгиша Лончаревиќ**, с. р.  
секретар на Општото здружение на шумарството и индустријата за преработка на дрво, целулоза и хартија на Југославија

За Општото здружение на графичката индустрија на Југославија,

**Миљенко Обрадовиќ**, с. р.  
член на Извршниот одбор на Општото здружение на графичката индустрија на Југославија

За Општото здружение на текстилната индустрија и индустријата за облекување на Југославија,

**Бранко Жиган**, с. р.  
претседател на Собранието на Општото здружение на текстилната индустрија и индустријата за облекување на Југославија

За Општото здружение на кожарско-преработувачката индустрија на Југославија,

**Ѓуро Маравиќ**, с. р.  
претседател на Извршниот одбор на Општото здружение на кожарско-преработувачката индустрија на Југославија

За Општото здружение за водостопанство на Југославија,

**Васо Микановиќ**, с. р.  
секретар на Општото здружение за водостопанство на Југославија

За Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија

**Сава Веселинов**, с. р.  
секретар на Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија

За Општото здружение на тутунското стопанство на Југославија,

**Константин Ивановиќ**, с. р.  
советник на Општото здружение на тутунското стопанство на Југославија

За Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија,

**Еген Ковради**, с. р.  
Претседател на Извршниот одбор на Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија

За Општото здружение на сообраќајот на Југославија,

**Стојан Чулаковски**, с. р.  
претседател на Општото здружение на сообраќајот на Југославија

За Општото здружение на трговијата на Југославија,

**Животин Круниќ**, с. р.  
претседател на Извршниот одбор на Општото здружение на трговијата на Југославија

За Заедницата на југословенските ПТТ,

**Гојко Секуловски**, с. р.  
генерален директор на Заедницата на југословенските ПТТ

За Заедницата на југословенското електростопанство „Југосел“

**Љубица Лазар**, с. р.  
генерален директор

За Заедницата на Југословенските железници,

**Ратко Таталовиќ**, с. р.  
член на Работоводниот одбор

За Здружението на осигурителните организации на Југославија,

**Милан Баиќ**, с. р.  
генерален секретар

За Здружението на банките на Југославија,

**Милован Милутиновиќ**, с. р.  
генерален секретар

За Здружениот сојуз на Југославија,

**Стојан Миленковиќ**, с. р.  
Претседател на Здружениот сојуз на Југославија

За Заедницата на индустријата за вооружување и воена опрема на Југославија,

**Момчило Михаиловиќ**, с. р.  
извршен директор

За Конференцијата „Месна заедница и семејство“ на Југославија

**Момчило Миловановиќ**, с. р.  
претседател на Конференцијата „Месна заедница и семејство“

За Сојузот на заедниците на здравствените организации на Југославија,

**Илија Зечар**, с. р.  
генерален секретар

За Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија,

**Абдурахим Жври**, с. р.  
генерален секретар

За Сојузот на самоуправниите интересни заедница за насочено образование,

**Звонко Петровиќ**, с. р.  
претседател на Колегијалниот работороводен орган на Сојузот на самоуправниите интересни заедници за насочено образование.

1079.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН ХАРТИЈА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 24 септември 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон хартија, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при условите на продажбата што се утврдени во Спогодбата да ги зголеми така што највисоката продажна цена за натрон хартија за вреќи, машински мазна 67-150 gr/m<sup>2</sup>, во макари да изнесува 20.045,81 динар за една тона.

Цените на другите видови натрон хартија се формираат во паритет со цената за натрон хартија од став 1 на оваа точка а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 7118 од 22 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: СОУР „Натрон“ — Маглај.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 33 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1080.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН ВРЕЌИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 септември 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон вреќи, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при условите на продажбата што се утврдени во Спогодбата, да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Динари за 1000 парчиња

1) Натрон вреќи, вентил лепени (50 × 65-3/9)	4.742,90
2) натрон вреќи, лепени, со ракав (50 × 90-3/14)	6.932,82
3) натрон вреќи, отворени лепени (50 × 80-3/14)	5.258,13
4) натрон вреќи, отворени шиени (50 × 70-3)	4.532,04

Цените на другите видови и димензиите на натрон вреќите се формираат во паритет со цените на натрон вреќите од став 1 на оваа точка, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 7119 од 22 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Натрон“ — Маглај, „Литопапир“ Чачак, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб и „Комуна“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 177 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1081.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕМА ЗА ЦЕРАЛНИЦИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 1 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за опрема за пералници, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при условите на продажбата од Спогодбата, да ги зголеми во просек до 9,8%, така што највисокото поединечно зголемување на цената да изнесува до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7153 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Примат“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.



1082.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛНА АМБАЛАЖА ОД ЦРН И ПОЦИНКУВАН ЛИМ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 јуни 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за метална амбалажа од црн и поцинкуван лим, со тоа што производителските работни организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 26,2%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5135 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 6 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1083.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЌА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за челични јажиња, со тоа што производителските работни организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 32,6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7170 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Новокабел“, ООУР метална ужарија — Нови Сад и „Елка“ — Загреб, ООУР метална ужарија — Загар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1084.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМПИ БЕЗ МОТОРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 16 јули 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пумпи без мотори, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени можат, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 14%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5184 од 19 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 10 производители-потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1085.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗРАБНИ ЧЕЛИЧНИ БОЦИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 19 ноември 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за безрабни челични боци, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при условите на продажбата што се предвидени во Спогодбата, да ги зголеми, и тоа за:

1) челични боци — со волумен од 18,60 до 120 литри — до 22,27%.

2) челични боци — во волумен од 0,026 до 13,3 литри до 20,18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 8731 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Гуро Гаковиќ — Славонски Брод.“

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 1086.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ БОЦИ ЗА ПРОПАН-БУТАН ГАС ОД 2, 3, 5, 10 и 35 kg

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 5 ноември 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за челични боци за пропан-бутан гас од 2, 3, 5, 10 и 35 kg, со тоа што производителските организации на здружен труд, при условите на продажбата што се утврдени во Спогодбата, можат своите затечени продажни цени да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/парч.

1) челични боци, со капацитет од 2 kg	257
2) челични боци, со капацитет од 3 kg	302
3) челични боци, со капацитет од 5 kg	423
4) челични боци, со капацитет од 10 kg	648
5) челични боци, со капацитет од 35 kg	1.875

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 7848 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Лифам“ — Стара Пазова и „Гуро Гаковиќ“ — Славонски Брод.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 1087.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВАГИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 октомври 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ваги, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7014 од 11 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Либела“ — Целје, „Вага“ — Белград и „Вагар“ — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 1088.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАУСТИЧНО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 2 јули 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен магнезит, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) каустично печен магнезит во зрно:

	Дин/t
— G-1	4.270
— G-2	3.721
— G-3	2.294
— G-4	2.862

2) каустично печен мелен магнезит:

	Дин/t
— G-1	5.368
— G-2	4.758
— G-3	3.974
— G-4	3.367

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5268 од 18 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставник на производителот: Рудник и индустрија на магнезит „Голеш“ — Магура.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Дуролит“ — Загреб, „Напредак“ — Загреб, „Зорка“ — Суботица и ИНА — Кутина.

## 1089.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИАМИДЕН ФИЛАМЕНТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 6 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиамиден филament, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми во просек до 15%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата, и тоа така што зголемувањето по одделни производи да изнесува најмногу 22%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7260 од 18 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Прогрес“ — Призрен.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

## 1090.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕСТЕРСКИ ФИЛАМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 ноември 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиестерски филament, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8385 од 18 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 3 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

## 1091.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАЛОН ВЛАКНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 6 октомври 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за малон-влакна, со тоа што производителската организација на здружен труд може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), во просек до 14%, а според Ценовникот што е составен дел од Спогодбата, и тоа така што зголемувањето по одделни производи да изнесува најмногу 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 7257 од 18 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Охис“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

## 1092.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РВА ЛЕПИЛА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 12 јуни 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за РВА лепила, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5075 од 22 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 7 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за Единствената класификација на дејностите објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

Во Единствената класификација на дејностите што сочинува составен дел на Одлуката за единствената класификација на дејностите, во областа 10 гранка 1003, група 10032, во подгрупата 100320 наместо зборот: „доведување“ треба да стои: „одведување“.

Од Сојузниот извршен совет Белград, 19 декември 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, даночните олесненија при извозот и искажувањето на правото на увоз и плаќање, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/80, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ

Во точка 1 на крајот по зборовите: „извршен увоз“ треба да се додаде по грешка изоставената запирка и зборовите: „односно извоз“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 декември 1980 година.

### ОДЛИКУВАЊА

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

#### Од САП Косово

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агуши Арифа Рамиз, Бериша Бакија Сали;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Оручи Мурата Бахтијар;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ахмети Ахмета Бехадин Календеги Мустафа Ђемаљ, Каримани Џемали Фериз;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ахмети Ахмета Мухарем, Ализоти Биљала Хабиб, Куртешки Вазима Исмет, Шок Демира Хамдија, Тришњаку Целадина Муртезан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абази Вејсела Цемаљ, Адеми Зулбехара Исмет, Алија Сејдије Јонуз, Андрејевиќ Радомира Живорад, Халими Каплана Рами, Ибро Демира Решат, Круезиу Нурина Садик, Лутвија Мевзија Шериф, Мисини Гарипа Ахмет, Мисини Мисина Ферих, Пирај Зулфи Јахја, Рифај Хазера Шабан, Рушити Махмута Шефкат, Сељмани Исмаиља Цумрет, Тришњаку Рамадан Ирфан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Кајкуш Омера Мерџан, Шаќири Шефкија Рахми;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Мустафа Азиза Мустаф, Синани Исмаиља Шани, Вельовиќ Милована Мирослав;

#### Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цигурски Лазара Емил, Гајин Радована Петар, Коњевиќ Ђуре Божка, Миланковиќ Николе Тривун, Милковиќ Дана Милић, Милутиновиќ Душана Михајло, Младеновиќ Теодора Ђока, Поповиќ Селмира Бранислав, Стајиќ Павла Богдан, Трифуновиќ Мише Жарко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајац-Трбиќ Триве Кристина, Батричевиќ Лазара Стеван, Бошковиќ Стевана Добривој, Дачева-Таталовиќ Петра Даница, Халиќ Миланка Милић, Корица Панте Војин, Литавски Мацо Јан Манојловиќ Мојсија Ђуро, Мишчевиќ Митра Марко, Нишевиќ Душана Чедомир, Савиќ Николе Живко, Трифуновиќ Мише Жарко, Свиљар Стојана Миле;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Трифунвиќ Мише Жарко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анђелиќ Љубомира Стојан, Брзак Живана Николка, Цветичаниќ Кузмана Милорад, Дамњановиќ Душана Крсто, Гаевиловиќ Ноџака Милан, Гладић-Фараго Маѓаша Јулија, Колунџија Миле Милац, Лазиќ Радивоја Лазар, Мартинек Иштвана Бењамин, Нађ Петера Петер, Позниќ Милоша Гојко, Радаковиќ Спасоја Владислав, Селениќ Ђуре Ранко, Стојковиќ Петра Драган, Шегрт Стојана Николка, Тадиќ Милета Илија, Живковиќ Видака Миодраг, Жучиќ Ђорѓа Цветин;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Аћимовиќ Миленка Борислав, Антиќ Душана Љубомир, Брацановиќ Светозара Вука, Грба Милана Петар, Јовиќ Косте Душко, Лончар Лазара Мијо, Зориќ Давида Лука;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ачански Станимира Влада, Ашиќ Ѓлигора Обрад, Божиќ Миладина Миливој, Будимчевиќ Милутина Живко, Цаушевиќ Радоја Мирко, Ѓавриловиќ Ђорѓа Никола, Чанак Илије Мишо, Ѓелиќ Светислава Живомир, Госпођиначки Саве Петар, Хаги Матије Антон, Иванчевиќ Војидара Томислав, Ивошевиќ Војидара Здравко, Јовановиќ Миланова Јован, Јовановиќ Ђорѓа Момчило, Јовановиќ Радована Немања, Јовичиќ Станка Светислав, Јухас Андриша Андриш, Капталниќ Миле Стеван, Кнежевиќ Митра Ђорђе, Комадиновиќ Светозана Душан, Козомера Јанка Гојко, Крстиќ Јорџана Станоје, Кузманџиќ Алексе Живан, Љешениќ Весела Каро, Маричиќ Аце Марко, Матијевиќ Луко Радивој, Матовиќ Петра Стојко, Мелан Владимира Манојло, Михајлов Станка Светозар, Мишиќ-Вранчиќ Владе Љилјана, Миле Ђ Војидара Момчило, Мутуц-Бачулов Среџе Ружа, Неџиќ Косте Милан, Николиќ Милована Немања, Николиќ Мите Живан, Николиќ Николе Живојин, Остојиќ Георгина Душан, Пањак Цана Душан, Пениќ Јована Станко, Петковиќ Недељка Љубиша, Петровиќ Александар Стојан, Поповиќ Миланка Тривун, Рац-Сабо-Бузан Иштвана Ирџа, Радосављевиќ Стевана Лазар, Радосављевиќ Стевана Никола, Раќков Ђоке Светислав, Рибич Живана Љубиша, Рошулов Богдана Васа, Рупиќ-Матиќ Јована Софија, Секулиќ Вида-

ка Радисав, Сливка Павла Павел, Стојанац Луке Момчило, Стојшиќ Уроша Растко, Субиќ Борислава Ђорђе, Шокарда Илије Павел, Тодоровиќ Рајко, Веселиновиќ Стојана Савка, Витасовиќ Радована Аришко, Врбашки Тиме Ђорђе, Вулетиќ Јована Кузман, Зорица Дане Мирко, Зурковиќ-Миловановиќ Боре Богданка, Жигиќ-Драгиќ Ото Ангелина;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ачански Ђуре Илија, Анѓушиќ Милана Теодор, Бачко Лазара Мирослав, Белиќ Стеван Сава, Вилановиќ Стојана Војин, Бодоњи Томислава Јулија, Богдановиќ Радивоја Ђорђе, Божиќ Мана Душан, Божиќ Алојза Карло, Бранковиќ-Јавор Мартина Катица, Бубало Мила Десимирка, Будимировиќ Уроша Живан, Џигиќ Марка Петар, Ѓосиќ-Војановиќ Илија Ангелина, Ѓосиќ Илије Милан, Ѓурчиќ Милоша Бранко, Чижик Паља Ондрај, Чониќ Павла Ѓука, Ѓериќ Миле Јован, Ѓорђевиќ Пантелија Ѓуриша, Ѓакулин-Кнежевиќ Душана Милева, Ѓигурски-Секулиќ Ивана Невена, Елез Андрије Никола, Гајски Јакоба Аница, Гаврилосвиќ Алексе Душан, Грбиќ Миле Драгомир, Хасановиќ Ѓазила Ѓемал, Илиќ Васе Митар, Ивановиќ Живана Богдан, Ивковиќ Божа Илија, Јагош Јана Јан, Јанковиќ Димитрија Ѓубица, Јелачиќ Давида Ѓубомир, Јовановиќ Луке Ставра, Кадар Ивана Владислав, Капо Антала Ђорђе, Капамазини Светислава Бошко, Каташиќ Живка Милан, Катиќ Милоша Спасоје, Кековиќ Петра Ненад, Кендриќиќ Јакоба Милоско, Кесиќ Рада Ђорђе, Кешчевиќ Радована Славка, Кетевеш Ѓорѓа Иштван, Киш-Јакшиќ Николе Милосава, Клајн Ѓула Илонка, Кнежевиќ Мира Милкано, Колар Јосипа Бора, Комненов Савка Тихомир, Ковињац Милана Бранко, Козарски Иѓана Александра, Козодеровиќ Душана Владимир, Кривајац Рада Славко, Крижан Пала Јозеф, Кретиќ П. Никола, Кукуљ Петра Милован, Кузминац Васе Јовица;

Лазански Среќка Урош, Лазиќ Стевана Душан, Леѓенац Александра Ђорђе, Лекиќ Лазе Коста, Лежачиќ Саве Саранфиќка, Лучиќ Милија Милисава, Максимовиќ Неговаиќ Стеван, Манојловиќ Милана Душан, Мартиќ Душана Павле, Марков Николе Душан, Матин Луке Иван, Михаљица Илије Живко, Милосаревски Саве Милан, Милунов Јована Мита, Мириќ Данила Милош, Мрѓанов Ѓубомира Душан, Недељковиќ Милорада Миломир, Нешиќ Воже Живан, Николиќ Саве Анѓелка, Николиќ Радоја Драгица, Николиќ Николе Ото, Новак Стевана Варбара, Новаков Душана Васа, Пајиќ Рада Милован, Павлетиќ Милана Драгутин, Перовиќ Стевана Олга, Петковиќ Цветина Боривој, Петковиќ Бојана Ѓура, Петровиќ Ондраја Андреј, Петровиќ-Козарски Боривоја Марија, Плавшиќ Жарка Слободан, Попов Недељка Миливој, Пухлин Ивана Иво, Рац Мишка Еуген, Радак Јована Васа, Радојчиќ Војина Петар, Радовиќ Дмитра Спасоје, Ранковиќ Недељка Миливој, Ресановиќ Стојана Славко, Рид Шандора Шандор, Робуљ Влајка Камениќ, Росиќ Алексе Василије, Сацаков Радована Мара, Слечевски Владислава Славко, Сомборац Слободан Никола, Сретиќ Милена Живко, Станишиќ Драгојла Ђорђе, Стојиќ Милоша Драгомир;

Шкувардиќ Јове Петар, Талијан Јосипа Стипан, Томашевиќ Млаѓена Алекса, Тришиќ-Вулетиќ Павла Милица, Туркаљ Стипана Иван, Узелац Јове Богдан, Вајц Јозефа Ото, Варга Јаноша Ѓерѓ, Васиќ

Николе Михајло, Васиќ Живана Никола, Васовиќ Обрада Обрен, Вестермајер-Муч Стевана Ева, Видовиќ Мила Милош, Витасовиќ Миливоја Чедомир, Воркапиќ Петра Милан, Врдољак Јозе Анте, Вучевац Иван Вождар, Вујиќ Милана Маринко, Вујиќ Милана Светозар, Вуковиќ Нике Миодраг, Вукушиќ Мате Мирко, Зариќ Милана Петар, Зделар Бранка Петар, Зеленичиќ Јакоба Ѓубо, Зеленка Фране Стеван, Зелиќ Луке Стеван, Зинзиќ Николе Илија, Жалац Никола Марко,

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Буџинац Мате Боривој, Чањи Иштвана Антал, Десаниќ Николе Гојко, Фишанг-Мариновиќ Иве Ѓубица, Грчиќ Светлана Иван, Хансман Јана Штефан, Јанатовиќ Благоја Момир, Јокиќ Ѓоке Иванка, Јовковиќ Војка Милета, Кашлик Јозефа Јозеф, Ковачевиќ-Гаврилосвиќ Жике Милица, Крушиќ Цветка Милан, Михаиловиќ Милоја Предраг, Миланов Јована Никола, Ријанец Јосипа Алојз, Сабалоси Јоаким Мериќа, Сладиќ Ђорђе Живка, Смедеревац Милана Војислав;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексиќ Новица Анѓелка, Ѓириќ Ѓубомира Јован, Чолоковиќ Рада Милица, Дамјановиќ Михајла Милан, Дивчиќ Велимира Живан, Дотлиќ Рада Јован, Дробина Јосипа Ласло, Дубињи Јаноша Ференц, Ѓорѓанац Јосипа Стипан, Ханула Павла Павел, Хљебашко Влада Михаило, Јелачиќ Вељка Анѓелко, Јовановиќ-Шукунда Рада, Драгица, Катиќ Александра Андрија, Кистер-Живковиќ Милана Софија, Косановиќ Миле Јанко, Ковачевиќ Милана Живко, Крстиќ Славка Стеван, Милорадиќ Милана Стеван, Миодраговиќ-Алексиќ Станимира Драгица, Мирковиќ Ивана Милован, Новаковиќ Вељка Видак, Пашиќ Мартона Бела, Петковиќ Петра Живко, Петро-Ринер Емила Катарина, Поповиќ Драгољуба Миодраг, Ралат Ангуна Марко, Радовиќ Лука Јованка, Ристиќ Станоја Драгоје, Ритнер Петра Ференц, Сацаков Живка Петар, Сантрач Гојка Срето, Секулиќ Душана Симо, Смиљаниќ Раде Илија, Срдовиќ Јосипа Стијепан, Станковиќ Милоја Зоран, Старчевиќ Симе Грозлана, Страцински Мартина Самуел, Штетиќ Светозара Милан, Трелаќ Андрије Ѓибор, Видовиќ Илије Никола, Вучетиќ Радована Димитрије, Жижкиќ Стевана Ђорђе;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Аврамовиќ Ђорѓа Жарко, Бабиќ Фране Томислав, Јанчиќ Рада Милан, Јосиќ Јована Миладин, Ковачиќ Огњена Радомир, Крстиќ Хранислава Ѓубисав, Стеванчев-Миливоја Данило.

Бр. 64

24 септември 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Ѓветин Мијатовиќ, с. р.

## У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод на петнаесетгодишнината на деловната соработка помеѓу Полската моторна индустрија од Варшава и Заводи „Црвена застава“, а за успеси во работата врз унапредување на стопанските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народната Република Полска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ignacy Ignanxy Maciejewski, Ryszard Stefan Dziopak;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА НА  
ГЕРДАН

Salamoneczyk Grzegorz Jan, Sobolewski Edward Jan, Huezek Jozef Antoni;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Marian Boleslaw Mngalski;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Andrzej Wieslaw Jablonski, Janina Karol Lodkowska;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Zbigniew Aleksander Ardzinski, Janina Jan Was.

Бр. 70

8 октомври 1980 година

Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
**Џиетиј Мијатовиќ, с. р.**

## У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа врз развивањето на полето за остварување на задачите, како и за пока-

жување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

## СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

питомци на ШРО — десетари: Хоџић Руше Вехбија Ђековиќ Милана Лазар;

десетари: Главаш Марка Ивица, Милковиќ Ивана Желько, Радовановиќ Чедомира Драган, Рајковиќ Вукашина Милан;

војник Петковиќ Стенко Горан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

## СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

разводници: Барта Ласла Ласло, Ђекиќ Пере Боро, Хусиќ Осман Амосан, Јунузовиќ Хилме Садиќ, Максимовиќ Радовоја Миленко, Милошевиќ Милорада Тоза, Миленковиќ Славка Миљан, Новаковиќ Ивана Драган, Петек Бранка Зденко;

војници: Четник Милана Стеван, Гајиќ Павла Љубинко, Хајдарпашевиќ Мустафе Мехо, Крстиќ Велмира Душан, Круниќ Пере Драгомир, Лазиќ Радослава Горан, Мишчевиќ Живка Желько, Сачиќ Слава Тодор, Шкара Боре Желько;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

## СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Бабиќ Омера Емир, Ђорђевиќ Момчила Томислав Јовановиќ Станише Раденко, Кнежевиќ Иве Стјепан, Копривица Јевте Владимир, Михац Звонка Божићар, Милојчиќ Уроша Јанко, Новак Ивана Стјепан, Поповиќ Светозара Драган, Пуж-Новосел Флоријана Бранимир, Роговиќ Туре Мирко, Телаловиќ Адема Сеад, Вуховиќ Ивана Маријан;

разводници: Букало Адема Шефик, Димчевски Тодорче Тиро, Димитријевиќ Раде Стојан, Ђуревиќ Живана Томислав, Гаевиловиќ Стојана Радоје, Јелџић Захида Невзед, Мићановиќ Стојана Миладин, Николиќ Радосава Радисав, Радиќ Недељка Михаило, Сердар Фране Звонко, Врањеш Душана Десимир;

војници: Андрлич Алојза Витко, Атанасов Јорданов Ваве, Бабовиќ Радојка Милорад, Баје Јосипа Иван, Бејатовиќ Радована Јовица, Ђелица Васе Винко, Цветковиќ Љутомира Веролуб, Џвијетановиќ Душана Драго, Гравара Михајла Мишо, Колтин Тихомира Милорад, Кршиќ Здравка Душко, Курбус Антона Антон, Курник Матевжа Матко, Кузманиќ Дмитра Новица, Лончар Ивана Бранислав, Лончар Милутина Здравко, Лопачић Франца Марјан, Машковиќ Којадина Зоран, Михајловиќ Воислава Љубина, Митровиќ Стојана Петар, Невиќ Радојка Божићар, Овчјак Ивана Јанез, Сојер Јожефа Милош, Стојковиќ Марка Никола, Стојиќ Николе Живко, Шилеговиќ Сафета Суад, Татиќ Живанка Жарко, Вахтариќ Драгутина Славко, Вугричец Валентина Здравко, Жламбергер Франца Среќко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

### СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Бијелић Раде Раденко, Граховиќ Борислава Ратко;

разведник Пекез Мазе Жељко;

војаци: Радич Травуна Владо, Шалов Мате Станко.

Бр 72  
9 октомври 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Цвиетин Мијатовиќ, с.р.

### СОДРЖИНА:

	Страни		Страна
1056. Одлука за определување што се смета како нови производи кои се резултат на домашната научно-истражувачка и развојна работа — — — — —	1969	1069. Правилник за југословенските стандарди за електромедицински уреди и опрема	1989
1057. Одлука за стапките на придонесот за додатокот на деца на воените осигуреници — — — — —	1969	1070. Правилник за југословенскиот стандард за печатени кола — — — — —	1990
1058. Одлука за определување на рокот до кој во јавен сообраќај ќе можат да се употребуваат мерилата со кои се врши мерење во мерните единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата — — — — —	1969	1071. Правилник за југословенските стандарди за лакирани ткаенини за електротехнички намени — — — — —	1990
1059. Наредба за измена и дополнење на Наредбата за начинот и постапката за правдање на разликите на вредноста настанати во работањето со странство—	1970	1072. Одлука за дополнителна замена на банкнотите од 50, 10 и 5 динари со датумот на издавање 1 август 1965 година — —	1990
1060. Наредба за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — —	1970	1073. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1980 година — — — — —	1991
1061. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието »Блгорое«—	1983	1074. Правилник за постапката на вршење економско-финансиска ревизија — —	1991
1062. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »Die Welt« —	1983	1075. Список на организациите на здружен труд овластени за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки наменети за извоз — — — — —	1996
1063. Правилник за метролошките услови за бутирометри — — — — —	1985	1076. Договор за утврдување на производите и услугите што се сметаат од интерес за целата земја — — — — —	1997
1064. Правилник за југословенските стандарди за ТВ и радиодифузни приемници —	1986	1077. Општествен договор за Сојузната заедница за работите на цените — — — —	2000
1065. Правилник за југословенските стандарди за пневматици и наплатки за тркала за моторни возила — — — — —	1987	1078. Самоуправна спогодба за основање на Сојузна заедница за работите на цените	2004
1066. Правилник за југословенскиот стандард за хлороводородна киселина, техничка —	1987	1079. Спогодба за промена на затечените цени за натрон хартија — — — — —	2008
1067. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — —	1988	1080. Спогодба за промена на затечените цени за натрон вреќи — — — — —	2008
1068. Правилник за југословенските стандарди за алуминиум и легури на алуминиум — — — — —	1989	1081. Спогодба за промена на затечените цени за опрема за пералници — — — — —	2008
		1082. Спогодба за промена на затечените цени за метална амбалажа од црн и поцинкуван лим — — — — —	2009
		1083. Спогодба за промена на затечените цени за челични јажиња — — — — —	2009
		1084. Спогодба за промена на затечените цени за пумпи без мотори — — — — —	2009
		1085. Спогодба за промена на затечените цени за безрабни челични боци — — — —	2009
		1086. Спогодба за промена на затечените цени за челични боци за пропан-бутан гас од 2, 3, 5, 10 и 35 kg — — — — —	2010
		1087. Спогодба за промена на затечените цени за ваги — — — — —	2010
		1088. Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен магнезит — — — —	2010
		1089. Спогодба за промена на затечените цени за полиамиден филament — — — — —	2011
		1090. Спогодба за промена на затечените цени за полиестерски филament — — — — —	2011
		1091. Спогодба за промена на затечените цени за Малон влакна — — — — —	2011
		1092. Спогодба за промена на затечените цени за PVA лепила — — — — —	2011
		Исправка на одлуката за Единствената класификација на дејностите — — — —	2012
		Исправка на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, даночните олесненија при извозот и искажувањето на правото на увоз и плаќање — — — — —	2012
		Одликувања — — — — —	2012